

Прилог бр. 1 Тековна состојба



Трговски регистар и регистар на други правни лица

www.crm.com.mk

Број: 0805-50/150020220045465

Датум и време: 22.2.2022 г. 08:58:49

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	4054261
Целосен назив:	Градежно друштво ГРАНИТ АД-Скопје
Кратко име:	ГРАНИТ АД Скопје
Седиште:	ДИМИТРИЕ ЧУПОВСКИ Бр.8 СКОПЈЕ - ЦЕНТАР, ЦЕНТАР
Вид на субјект на упис:	АД
Датум на основање:	24.11.1952 г.
Деловен статус:	Активен
*Вид на сопственост:	Приватна
ЕДБ:	4030996123112
Големина на субјектот:	голем
Организационен облик:	05.5 - акционерско друштво
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог MKD:	941.137.483,00
Непаричен влог MKD:	0,00
Уплатен дел MKD:	941.137.483,00
Вкупно основна главнина MKD:	941.137.483,00
Начин на плаќање:	Вкупно уплатени 15.356.885 Евра

СОПСТВЕНИЦИ

ЗАБЕЛЕШКА:
Согласно член 298 став 2 од Законот за трговските друштва (Сл.весник на РМ бр. 28/04, 84/05 и 25/07) промените на податоците наведени во оваа графа не се запишуваат во Трговскиот регистар.
Состојбата во врска со акционерите и други прашања поврзани со акционерството (терети, забрани и др.) ја води Централниот депозитар за хартии од вредност.

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	42.11 - Изградба на патишта и автопати
ОПШТА КЛАУЗУЛА ЗА БИЗНИС	
Евидентирани се дејности во надворешниот промет	

ОВЛАСТУВАЊА

Овластени лица

Име и презиме:	ЗОРАН МИЛКОВСКИ
Адреса:	НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ бр.87/7 СКОПЈЕ, ЦЕНТАР
Овластувања:	Генерален директор и член на Управен одбор со неограничени овластувања - Занимање: дипломиран информатичар
Овластено лице:	Овластено лице

ОДБОРИ

Надзорен одбор

Име и презиме:	ИВАНА МИЛКОВСКА-СИМЕВА
Адреса:	НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ бр.87/7 СКОПЈЕ, ЦЕНТАР
Овластувања:	Претседател на Надзорен одбор - занимање: дипл.инж.арх.
Овластено лице:	Член на надзорен одбор

Име и презиме:	ГОРАН МАРКОВСКИ
Адреса:	б бр.93 БАРДОВЦИ, КАРПОШ
Овластувања:	Независен член на надзорен одбор - дипл. економист
Овластено лице:	Член на надзорен одбор

Име и презиме:	ВИОЛЕТА БОЖИНОСКА
Адреса:	ВОСТАНИЧКА бр.бр.65Б-3 СКОПЈЕ - КИСЕЛА ВОДА, КИСЕЛА ВОДА
Овластувања:	Член на Надзорен одбор - занимање: дипл.правник
Овластено лице:	Член на надзорен одбор

Управен одбор

Име и презиме:	ВЕНКО ЗАФИРОВ
----------------	---------------



Адреса:	ЉУПЧО САНТОВ бр.22 ВИНИЦА, ВИНИЦА
Овластувања:	Член на Управен одбор - занимање:дипл.ел.инж.
Овластено лице:	Член на управен одбор

Име и презиме:	СТРАШО МИЛКОВСКИ
Адреса:	НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ бр.87/7 ЦЕНТАР, СКОПЈЕ
Овластувања:	Претседател на Управен одбор - занимање:дипл.инж.арх.
Овластено лице:	Член на управен одбор

Име и презиме:	ЗОРАН МИЛКОВСКИ
Адреса:	НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ бр.87/7 СКОПЈЕ, ЦЕНТАР
Овластувања:	Генерален директор и член на Управен одбор - дипломиран информатичар
Овластено лице:	Член на управен одбор

Име и презиме:	АНДРЕА СЕРАФИМОВСКИ
Адреса:	ПАНЧЕ ПОПОСКИ бр.4/1-Б ГОСТИВАР, ГОСТИВАР
Овластувања:	Член на Управен одбор - деипл.град.инженер
Овластено лице:	Член на управен одбор

Име и презиме:	КАТЕРИНА ГЕРДОВСКА
Адреса:	БАГДАДСКА бр.Бр.36А/2-4 СКОПЈЕ - КАРПОШ, КАРПОШ
Овластувања:	Член на Управен одбор- занимање: дипл.економист
Овластено лице:	Член на управен одбор



ПОДРУЖНИЦИ

Подброј:	4054261/21
Назив:	Градежно Друштво ГРАНИТ АД Скопје - подружница асфалтна база Корешница Демир Капија
Тип:	Подружница
Адреса:	НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ КОРЕШНИЦА, ДЕМИР КАПИЈА
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	46.90 - Неспецијализирана трговија на големо

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	МИЛЕ ИЛИЕВСКИ
Адреса:	ПЕТАР МИХАЛОВСКИ ДЕМИРСКИ бр.Л1-9/4 НЕГОТИНО, НЕГОТИНО
Овластувања:	РАКОВОДИТЕЛ
Ограничувања:	ОГРАНИЧЕНИ ОВЛАСТУВАЊА УТВРДЕНИ СО ДОГОВОР ЗА РАБОТА

Подброј:	4054261/22
Назив:	Градежно Друштво ГРАНИТ АД Скопје - подружница бетонска база Оризари Кочани
Тип:	Подружница
Адреса:	ТОДОСИЈА ПАУНОВ бр.46 КОЧАНИ, КОЧАНИ
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	46.90 - Неспецијализирана трговија на големо

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	КИРИЛ СТОЛЧЕВСКИ
Адреса:	ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ бр.143 РЕСЕН, РЕСЕН
Овластувања:	РАКОВОДИТЕЛ
Ограничувања:	ОГРАНИЧЕНИ ОВЛАСТУВАЊА УТВРДЕНИ СО ДОГОВОР ЗА РАБОТА

Подброј:	4054261/23
Назив:	Градежно Друштво ГРАНИТ АД Скопје - подружница Битола
Тип:	Подружница
Адреса:	БУРСА бр.35 БИТОЛА, БИТОЛА
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	46.90 - Неспецијализирана трговија на големо

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	КИРИЛ СТОЛЧЕВСКИ
Адреса:	ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ бр.143 РЕСЕН, РЕСЕН
Овластувања:	РАКОВОДИТЕЛ
Ограничувања:	ОГРАНИЧЕНИ ОВЛАСТУВАЊА УТВРДЕНИ СО ДОГОВОР ЗА РАБОТА
Име и презиме:	ЉУПЧО ГОШЕВСКИ
Адреса:	ОТЕШЕВО бр.3 БИТОЛА, БИТОЛА



Овластувања:	РАКОВОДИТЕЛ
Ограничувања:	ОГРАНИЧЕНИ ОВЛАСТУВАЊА УТВРДЕНИ СО ДОГОВОР ЗА РАБОТА

Подброј:	4054261/24
Назив:	Градежно Друштво ГРАНИТ АД Скопје - подружница Слоештица Демир Хисар
Тип:	Подружница
Адреса:	НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 66 СЛОЕШТИЦА, ДЕМИР ХИСАР
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	46.73 - Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА

Име и презиме:	ЉУПЧО СМилЕСКИ
Адреса:	1-ВИ МАЈ бр.29 ОХРИД, ОХРИД
Овластувања:	РАКОВОДИТЕЛ
Ограничувања:	ОГРАНИЧЕНИ ОВЛАСТУВАЊА УТВРДЕНИ СО ДОГОВОР ЗА РАБОТА

Име и презиме:	ЕМИЛ ЈОРДАНОВ
Адреса:	1596 бр.32/27 СКОПЈЕ - ГОРЧЕ ПЕТРОВ, ГОРЧЕ ПЕТРОВ
Овластувања:	РАКОВОДИТЕЛ
Ограничувања:	ОГРАНИЧЕНИ ОВЛАСТУВАЊА УТВРДЕНИ СО ДОГОВОР ЗА РАБОТА



Подброј:	4054261/25
Назив:	Градежно Друштво ГРАНИТ АД Скопје - подружница сепарација Придево Бистреници Демир Напија
Тип:	Подружница
Адреса:	НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 66 БИСТРЕНЦИ, ДЕМИР КАПИЦА
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	46.73 - Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	ЕМИЛ ЈОРДАНОВ
Адреса:	1596 бр.32/27 СКОПЈЕ - ГОРЧЕ ПЕТРОВ, ГОРЧЕ ПЕТРОВ
Овластувања:	РАКОВОДИТЕЛ
Ограничувања:	ОГРАНИЧЕНИ ОВЛАСТУВАЊА УТВРДЕНИ СО ДОГОВОР ЗА РАБОТА

Подброј:	4054261/26
Назив:	Градежно Друштво ГРАНИТ АД Скопје - подружница Лепенец Чучер Сандево
Тип:	Подружница
Адреса:	КАЧАНИЧКИ ПАТ 66 ЧУЧЕР - САНДЕВО, ЧУЧЕР - САНДЕВО
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	46.90 - Неспецијализирана трговија на големо

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	КИРИЛ СТОЈЧЕВСКИ
Адреса:	ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ бр.143 РЕСЕН, РЕСЕН
Овластувања:	РАКОВОДИТЕЛ
Ограничувања:	ОГРАНИЧЕНИ ОВЛАСТУВАЊА УТВРДЕНИ СО ДОГОВОР ЗА РАБОТА
Име и презиме:	САШО БОЈКОВСКИ
Адреса:	5 бр.20 ПЕТРОВЕЦ, ПЕТРОВЕЦ
Овластувања:	РАКОВОДИТЕЛ
Ограничувања:	ОГРАНИЧЕНИ ОВЛАСТУВАЊА УТВРДЕНИ СО ДОГОВОР ЗА РАБОТА

Подброј:	4054261/27
Назив:	Градежно Друштво ГРАНИТ АД Скопје - подружница Бразда Чучер Сандево
Тип:	Подружница
Адреса:	1 бр.40 БРАЗДА, ЧУЧЕР - САНДЕВО
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	46.73 - Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема



ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	ЕМИЛ ЈОРДАНОВ
Адреса:	1596 бр.32/27 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Овластувања:	РАКОВОДИТЕЛ
Ограничувања:	ОГРАНИЧЕНИ ОВЛАСТУВАЊА УТВРДЕНИ СО ДОГОВОР ЗА РАБОТА

Подброј:	4054261/28
Назив:	Градежно Друштво ГРАНИТ АД Скопје - подружница Раџанец Опеница Охрид
Тип:	Подружница
Адреса:	НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ ОПЕНИЦА, ОХРИД
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	46.73 - Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	ЕМИЛ ЈОРДАНОВ
Адреса:	1596 бр.32/27 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Овластувања:	РАКОВОДИТЕЛ
Ограничувања:	ОГРАНИЧЕНИ ОВЛАСТУВАЊА УТВРДЕНИ СО ДОГОВОР ЗА РАБОТА

Подброј:	4054261/29
Назив:	Градежно Друштво ГРАНИТ АД Скопје - подружница бетонска база Косел Охрид
Тип:	Подружница
Адреса:	НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ ББ КОСЕЛ, ОХРИД
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	46.90 - Неспецијализирана трговија на големо

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	КИРИЛ СТОЈЧЕВСКИ
Адреса:	ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ бр.143 РЕСЕН, РЕСЕН
Овластувања:	РАКОВОДИТЕЛ
Ограничувања:	ОГРАНИЧЕНИ ОВЛАСТУВАЊА УТВРДЕНИ СО ДОГОВОР ЗА РАБОТА

Подброј:	4054261/30
Назив:	Градежно Друштво ГРАНИТ АД Скопје - подружница бетонска база



	Неготино
Тип:	Подружница
Адреса:	ИНДУСТРИСКА бр.46 НЕГОТИНО, НЕГОТИНО
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	46.90 - Неспецијализирана трговија на големо
ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	КИРИЛ СТОЈЧЕВСКИ
Адреса:	ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ бр.143 РЕСЕН, РЕСЕН
Овластувања:	РАКОВОДИТЕЛ
Ограничувања:	ОГРАНИЧЕНИ ОВЛАСТУВАЊА УТВРДЕНИ СО ДОГОВОР ЗА РАБОТА

Подброј:	4054261/31
Назив:	Градежно Друштво ГРАНИТ АД Скопје- подружница Зебрњан - Младо Нагоричане Старо Нагоричане
Тип:	Подружница
Адреса:	НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 66 МЛАДО НАГОРИЧАНЕ, СТАРО НАГОРИЧАНЕ
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	46.73 - Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема
ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	ЕМИЛ ЈОРДАНОВ
Адреса:	1596 бр.32/27 СКОПЈЕ - ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, ЃОРЧЕ ПЕТРОВ
Овластувања:	РАКОВОДИТЕЛ
Ограничувања:	ОГРАНИЧЕНИ ОВЛАСТУВАЊА УТВРДЕНИ СО ДОГОВОР ЗА РАБОТА

Подброј:	4054261/32
Назив:	Градежно Друштво ГРАНИТ АД Скопје- подружница Татарли Чука Чалакли Валандово
Тип:	Подружница
Адреса:	НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ бр.1 М.В. - КАМЕНОЛОМ/ТАТ.ЧУКА ЧАЛАКЛИ, ВАЛАНДОВО
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	46.73 - Трговија на големо со дрва, градежен материјал и санитарна опрема



ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	ЕМИЛ ЈОРДАНОВ
Адреса:	1596 бр.32/27 СКОПЈЕ - ГОРЧЕ ПЕТРОВ, ГОРЧЕ ПЕТРОВ
Овластувања:	РАКОВОДИТЕЛ
Ограничувања:	ОРГАНИЧЕНИ ОВЛАСТУВАЊА УТВРДЕНИ СО ДОГОВОР ЗА РАБОТА

Подброј:	4054261/33
Назив:	Градежно Друштво ГРАНИТ АД Скопје - подружница Јаворица Демир Капија
Тип:	Подружница
Адреса:	НАСЕЛЕНО МЕСТО БЕЗ УЛИЧЕН СИСТЕМ 66-М.В./ЈАВОРИЦА КЛИСУРА, ДЕМИР КАПИЈА
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	46.73 - Трговија на големо со драа, градежен материјал и санитарна опрема

ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА НА ПОДРУЖНИЦАТА	
Име и презиме:	ЕМИЛ ЈОРДАНОВ
Адреса:	1596 бр.32/27 СКОПЈЕ - ГОРЧЕ ПЕТРОВ, ГОРЧЕ ПЕТРОВ
Овластувања:	РАКОВОДИТЕЛ
Ограничувања:	ОРГАНИЧЕНИ ОВЛАСТУВАЊА УТВРДЕНИ СО ДОГОВОР ЗА РАБОТА

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	
Дополнителни информации:	Друштвото врши и дејности од надворешно трговскиот промет и тоа: изведување инвестициони работи во странство; изработка на експертизи и студии, инвестициони програми, просторни и урбанистички планови и проекти, идејни, главни и детални проекти и инвестиционо техничка документација, лиценцирани елаборати (тендерски документации) и друга инвестициона документација за објекти и работи; изведување геодетски, геолошки истражни работи, мелиорациони работи и работи на облагодорување на земјиште, преуредување на земјиште кон култура и комунално уредување на земјиште; изведување градежни, градежно-занаетчиски, рударски, хидротехнички и други слични работи на внатрешно уредување и декорација; изведување инсталациони, монтажни и демонтажни работи на одржување и ремонт на индустриски и други постројки; пуштање во погон на постројки и опрема на изградени објекти, раководење со работи, техничко управување со погон или со производство и одржување на изградени постројки, објекти и погони; изградба на комплетни објекти и испорака на опрема, делови и материјали на



	<p>технолошки линии и други компоненти;организација на изградба на комплетни објекти (инжинеринг),изведувачки инжинеринг и соодветен (консалтинг) инжинеринг;стручно технички надзор над изведувањето на инвестиционите работи во странство над изградбата на инвестициони објекти;давање стручна помош,односно консултантски услуги во текот на изградбата и во работите на изградените објекти;одржување и ремонт на изградени објекти и испитување на опрема;обука на работници,пренос на знаење и искуства и организирање на производство во изградени објекти;други работи на изведување инвестициони работи во странство;надворешна трговија со прехранбени производи;надворешна трговија со непрехранбени производи;меѓународен превоз на стока;меѓународна шпедиција;меѓународен превоз на стоки и патници;хотелско угостителски услуги на странски лица и јавни царински складишта ОДУ број 532/09 од 16.11.2009 год. година-присоединување на Друштво за производство на фракции од минерални сировини ГРАНИТ-КАМЕНОЛОМИ ДООЕЛ Скопје со ЕМБС 6347991 како друштво што се присоединува кон Градежно друштво ГРАНИТ АД- Скопје со ЕМБС 4054261, како друштво што презема</p>
КОНТАКТ	
E-mail:	granit@granit.com.mk

Напомена:

Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Изготвил:




Овластено лице:




Прилог бр. 2 – Договор за концесија за експлоатација на минерална сировина и анекс на договорот –варовник на локалитетот Слоештица општина Демир Хисар



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

Бр. 24- 8232/1
24. 09. 2011 год.
Скопје

Врз основа на член 205 од Законот за општа управна постапка ("Сл. весник на Република Македонија" бр.38/05 и 110/08) и член 47 од Законот за минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 24/07, 88/08, 52/09, 06/10, 158/10 и 53/11), а постапувајќи по Барањето за издавање на дозвола за изведување на рударски работи по дополнителен рударски проект на минералната сировина-варовник од локалитетот „Слоешница“, општина Демир Хисар поднесено од ГД „ГРАНИТ“ АД Скопје број 24-10782/1 од 21.11.2009 година, Министерството за економија ја издава следната:

**ДОЗВОЛА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА РУДАРСКИ РАБОТИ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЕН РУДАРСКИ ПРОЕКТ**

1. На ГД „ГРАНИТ“ АД Скопје му се дозволува изведување на рударски работи по Дополнителен рударски проект на минералната сировина - варовник од локалитетот „Слоешница“, општина Демир Хисар, заради изведување на рударски работи и објекти во функција на експлоатација на минерални сировини на нови хоризонти.
2. Концесискиот простор е определен согласно Договорот за концесија за експлоатација на минералната сировина - варовник од локалитетот „Слоешница“, општина Демир Хисар, број 24-9687/1 од 21.11.2007 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија и ГД „ГРАНИТ“ АД Скопје, кој изнесува $P=0,44 \text{ km}^2$ и е ограничен со координатни точки меѓу себе поврзани со прави линии, нанесени и виртани на топографска карта во мерка $M=1:25.000$ во Гаус - Кригера проекција.
3. Експлоатацијата на минералната сировина од точка 1 од оваа дозвола ќе се врши на определен **експлоатационен простор** дефиниран со Главниот и Дополнителниот рударски проект кој е составен дел на оваа дозвола, определен со координатни точки меѓу себе поврзани со прави линии, нанесени и виртани на топографска карта во мерка $M=1:25.000$ во Гаус - Кригера проекција, на површина од $0,16 \text{ km}^2$ и тоа:

Точки	Координати X	Координати Y
T-1	4.570.753,00	7.507.697,33
T-2	4.570.815,47	7.507.858,99
T-3	4.570.747,17	7.507.861,41
T-4	4.570.785,91	7.507.980,45
T-5	4.571.202,32	7.507.073,36
T-6	4.571.278,74	7.507.917,97
T-7	4.571.498,54	7.507.848,55
T-8	4.571.500,00	7.507.735,00
T-9	4.571.100,00	7.507.790,00
T-10	4.570.989,42	7.507.776,05

4. Експлоатацијата на минералната сировина - варовник, ќе се врши на површината од точка 3 од оваа дозвола и тоа на дел од КП број 49 и 354 на КО Слоештица по Имотен лист 165, издаден од Агенција за катастар на недвижности, Центар/Одделение за катастар и недвижности Демир Хисар број 11-05/1880 од 18.09.2009 година и на дел од КП 2102 и 2185 на КО Бабино по Имотен лист 119 издаден од Агенција за катастар на недвижности, Центар/Одделение за катастар и недвижности Демир Хисар број 11-05/1880 од 18.09.2009 година.
5. Начинот и условите на експлоатација на минералната сировина - варовник, предмет на оваа дозвола, како и количините на истите ќе се врши во согласност со Дополнителниот рударски проект кој е составен дел на оваа дозвола. Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина - варовник од локалитетот „Слоештица“, општина Демир Хисар, склучен помеѓу Владата на Република Македонија и ГД „ГРАНИТ“ АД Скопје број 24-9687/1 од 21.11.2007 година, како и согласно законот и прописите донесени врз основа на него и останатите стандарди и технички нормативи.
6. При изведување на рударските работи за експлоатација, концесионерот е должен да врши рударски мерења и да поседува рударски планови, да ги спроведува мерките за безбедност при работа, навремено да презема мерки за безбедност на граѓаните, нивниот имот, сообраќајот и соседните објекти.
7. Субјектот од точка 1 од оваа дозвола е должен да води евиденција на произведените количини на минералната сировина во пишана форма.
8. Субјектот од точка 1 од оваа дозвола е должен еднаш годишно во периодот од 1 октомври до 15 декември во тековната година да изврши геодетско снимање и да изготви геодетски елаборат со пресметка на откопаната количина на минералната сировина, во кој прецизно ќе се дефинираат количините на откопаната количина на минералната сировина и периодот во кој тоа е извршено, а најдоцна до 31 декември во тековната година. Геодетскиот елаборат да го достави до органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на минералните сировини.
9. Субјектот од точка 1 од оваа дозвола се обврзува да врши рекултивација на деградираната површина, согласно условите определени во точка 5 од ова

дозвола, како и да ги спроведува мерките за заштита на животната средина, природата и културното наследство.

Образложение

ГД „ГРАНИТ“ АД Скопје до Министерството за економија поднесе Барањето за издавање на дозвола за изведување на рударски работи по Дополнителен рударски проект на минералната сировина-варовник од локалитетот „Слоешница“, општина Демир Хисар поднесено од ГД „ГРАНИТ“ АД Скопје број 24-10782/1 од 21.11.2009 година, при што ја приложи следната документација:

1. Договор за концесија за експлоатација на минерална сировина - варовник од локалитетот „Слоешница“, општина Демир Хисар, број 24-9687/1 од 21.11.2007 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија и ГД „ГРАНИТ“ АД Скопје;
2. Дополнителен рударски проект за експлоатација на минерална сировина - варовник, изработен од Рударско-Геолошки Факултет-Штип при Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје, заедно со Стручна оцена (ревизија) на Дополнителниот рударски проект бр.03-142/1 од 22.10.2001 година, изработена од „РУДПРОЕКТ“ ДОО Скопје;
3. Имотен лист 165, издаден од Агенција за катастар на недвижности, Центар/Одделение за катастар и недвижности Демир Хисар број 11-05/1880 од 18.09.2009 година; на дел од КП 2102 и 2185 на КО Бабино по Имотен лист 119 издаден од Агенција за катастар на недвижности, Центар/Одделение за катастар и недвижности Демир Хисар број 11-05/1880 од 18.09.2009 година и
4. Геодетски елаборат за исцрпување на темиња на копие од катастарски план бр.16/629 од 08.10.2009 година, изработен од ПР КАТ ДОО Скопје.

Министерството за економија го разгледа Барањето и изврши увид во доставената документација. Притоа се утврди дека Барателот е имател на Концесија за експлоатација за што е и склучен Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина - варовник од локалитетот „Слоешница“, општина Демир Хисар број 24-9687/1 од 21.11.2007 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија и ГД „ГРАНИТ“ АД Скопје.

Воедно се констатира и дека Барањето за издавање на Дозвола за експлоатација заедно со приложената документација е изработено во согласност со законот и прописите донесени врз основа на истиот.

Со оглед нагоренаведеното, а по спроведувањето на сите дејствија утврдени со закон, се констатира дека се исполнети условите за издавање на оваа дозвола за експлоатација и затоа се одлучи како во диспозитивот.

Забелешка: Против оваа дозвола може да се изјави жалба до Комисијата за решавање на управни работи од втор степен од областа на економијата и финансииите при Владата на Република Македонија во рок од 15 дена, сметајќи од денот на приемот на оваа дозвола.

Административната такса во износ од 600 денари е наплатена согласно Законот за административни такси ("Службен весник на Република Македонија" бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08 и 6/10).



Изработил: Михајло Мишковски
Контролирал: Ејуп Љаџифиќи
Проверил: Шпетим Нуредими
Одобрил: Анче Трифунов

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

бр. 24-5733/2

75-32-3/18-27-000

27.12.2014

Врзано е со член 19 став (9) од Законот за минерални сировини (Службен весник на Република Македонија, бр. 116/12, 25/13, 93/13, 45/14 и 182/14) и Одлуката за продолжување на концесијата за експлоатација на минерална сировина варовник на Градежното друштво "ГРАНИТ" АД Скопје на локалитетот "Слоештица", општина Демир Хисар, бр.42-2075/6 од 13.11.2014 година (Службен весник на Република Македонија, бр.128/14)

2. ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

застанувана од Министерот за економија

Beќim Neziќ

(во натамошниот текст: концедент)

и

2. Градежното друштво ГРАНИТ АД - Скопје

со адреса: Ул. Димитрие Чуповски Бр.8 Скопје - Центар, Република Македонија

застанувано од лицето Сурашо Милковски

(во натамошниот текст: концесионер)

на ден _____ 2014 година во Скопје, склучија:

АНЕКС НА ДОГОВОРОТ ЗА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЛОКАЛИТЕТОТ **СЛОЕШТИЦА**, ОПШТИНА ДЕМИР ХИСАР

Член 1

Предмет на Анекс на договорот

Со овој анекс на Договор се врши продолжување на концесијата за експлоатација на минералната сировина – варовник на локалитетот "Слоештица", општина Демир Хисар, дефинирана во Договорот за концесија за експлоатација на минерална сировина – варовник на локалитетот "Слоештица", општина Демир Хисар бр.24-5733/1 од 13.11.2014 година, склучен помеѓу Владата на Република Македонија и Градежно друштво ГРАНИТ АД Скопје.

Предмет на овој анекс на Договор е уредување на рокот на важење на концесијата за експлоатација.

Член 2

Рок на важење на концесијата

Рокот на важењето на концесијата од член 1 на овој анекс на Договор се продолжува за период од **10 (десет)** години.

Член 3

Број на присвоени примероци

Овој анекс на Договорот е склучен во 2 (седум) истоимени примероци, по што е примероци за Концедентот и по еден примерок за Концесионерот.

Член 4

Овој анекс на Договорот влегува во сила со денот на неговото склучување од двете страни.

За Концедентот
ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕР ЗА ЕКОНОМИЈА
Bekim Neziri



Пароботаничар Анастасија Митревска
Ветеринарски лекар Јелена Куман
Медицински техничар Елена
Медицински техничар Елена
Секретар Анастасија Митревска

За Концесионерот
Градежно друштво
ГРАНИТ АД Скопје
Страши Милковски



Прилог бр. 3 Дозвола за експлоатација



Врз основа на член 141 од Законот за минералните сировини („Сл. весник на РМ., бр. 18/99), член 16 од Законот за концесија („Сл. весник на РМ., бр. 42/93), Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Сл. весник на РМ., бр. 35/99 и 61/99), Законот за концесии („Службен весник на РМ., бр. 42/93 и 40/99) и Одлуката за давање на концесија за вршење експлоатација на минерални сировини („Сл. весник на РМ., бр. ___/___).

1. Владата на Република Македонија, застапувана од Министерот за стопанство Михајло Толевски, како концедент, и
2. ГД „Гранит“, АД Скопје, застапувано од Претседателот на Управен одбор, Страшо Милковски, дипл.инж.арх., како концесионер

на ден 30-12 1999 година во Скопје, склучија

ДОГОВОР

за концесија за користење и експлоатација на паровник на лежиштето „СЛОЕШТИЦА,,

Предмет на договорот

Чл. 1

Со овој договор се уредуваат начинот и условите под кои се дава концесија за експлоатацијата на минералната сировина - **паровник** на експлоатационото поле „Слоештица,, , општина **Сапотница** , висината и начинот на плаќањето на надоместокот на добиената концесија за експлоатација на минералната сировина - **паровник** , како и други права и обврски кои произлегуваат за концесионерот и концедентот.

Концесијата од став 1 на овој член се дава за период од 15 години.

Чл. 2

Концесионерот со решение бр. **08-1-96/78** од **26.04.1999** и **08-1-77/81** од **16.09.1981** година на Министерството за стопанство врши експлоатација на минералната сировина **паровник** на експлоатационото поле што се наоѓа на подрачјето на општина **Сапотница** К.О. _____ на место викано _____ К.П. _____ и го зафаќа просторот ограничен со следните подолу дадени точки дефинирани со координати:

ТОЧКА	КООРДИНАТА X	КООРДИНАТА Y
*	од 4.570.600 до 4.571.500	од 7.507.700 до 7.508.300

Површината на експлоатационото поле од став 1 на овој член изнесува 0,540 квадратни километри.

ОБВРСКИ И ПРАВА

Чл. 3

Концедентот се обврзува, доколку концесионерот не го решил прашањето на правото на користењето на земјиштето на експлоатационото поле од член 2 на овој Договор, да му обезбеди можности за експропријација на земјиштето што се наоѓа на предметното експлоатационо поле (на сметка на концесионерот), односно да обезбеди владение и користење на земјиштето за експлоатационото поле од член 2 на овој Договор.

Чл. 4

Концесионерот е должен пред отпочнувањето на вршење на експлоатацијата да го регулира правото на сопственост на резултатите што се добиени со вршење на детални геолошки истражувања на експлоатационото поле од член 2 од овој Договор со сопственикот на тие резултати при што концедентот се обврзува да посредува помеѓу концесионерот и сопственикот на резултатите од извршените детални геолошки истражувања.

Чл. 5

Концесионерот не може да склучува договор за пренесување на добиената концесија и да го дава под закуп експлоатационото поле од член 2 од овој Договор без согласност на концедентот.

Чл. 6

Концесионерот се обврзува експлоатацијата на минералната суровина на експлоатационото поле, опишано во член 1 на овој Договор да ја врши во согласност со одредбите од Законот за минерални суровини, односно да:

- доколку гради нови рударски објекти да обезбеди одобрение за градба на тие објекти; да не ги употребува изградените рударски објекти без решение за употреба на објектот, освен во случаите кога е потребно да се изврши пробно работење на објектот;

- по завршувањето на експлоатацијата на минералната сировина на наоѓалиштето или дел од наоѓалиштето, односно по престанувањето на работите на експлоатацијата на минералната сировина, да постапи според главниот рударски проект, односно земјиштето да го приведе во култура и да ги спроведе мерките со кои се обезбедува заштита на луѓето, имотот, животната средина и природата и заштита на водите. Во спротивно Министерството за стопанство ќе ги изврши тие работи на товар на концесионерот;
- во рударски објекти, како што се поткопи, јами, површински копови, бунари и други објекти, не смее да се врши депонирање на штетни, отпадни и радиоактивни материи;
- водите што се појавуваат при изведувањето на рударските работи за експлоатација на минералната сировина, концесионерот мора, согласно прописите со кои се уредува заштитата на водите од загадување, да ги исчисти отпадните води од штетните состојки пред да ги испушти како површински води;
- да го извести благовремено Министерството за стопанство и Републичкиот инспекторат за техничка инспекција за секое привремено запирање како и за трајното запирање на експлоатационите работи;
- по трајното запирање на експлоатационите работи да ги предаде сите рударски планови, сите геолошки карти на експлоатационите работи и друга геолошка документација, мерачките книги и другата документација за состојбата на рударските работи на Министерството за стопанство;
- да обезбеди на одделни работни места работите да ги вршат лица што ги исполнуваат пропишаните услови;
- при вршењето на рударските работи да ги спроведе пропишаните мерки и нормативи за заштита при работа, и прописите за безбедност на луѓето и имотот;
- да врши рамномерна и рационална експлоатација на целокупното рудно наоѓалиште во согласност со ревидираниот проект за експлоатација;
- во случај при вршењето на активностите на отворање на рудник, концесионерот да најде на стари археолошки градби, или други објекти од слична природа, должен е веднаш истите да ги пријави во Министерството за стопанство.

Во случаите од став 1, алинеа 4,5 и 6 концедентот ќе му ја одземе концесијата за експлоатација на концесионерот.

Чл. 7

Ако при вршењето на активностите на отворање на рудникот, или во текот на експлоатацијата концесионерот најде на стари археолошки градби или други објекти од слична природа, должен е веднаш истите да ги пријави во Министерството за стопанство.

4.

Концесионерот гарантира дека сите фосили, монети, предмети со вредност или антиквитети или други слични остатоци, се и ќе останат сопственост на давателот на концесијата.

Доколку откриените предмети се подвижни ќе му се дозволи на концедентот на негов трошок да влезе во експлоатационото поле (рудникот), заради илвно отстранување на експлоатационото поле.

Доколку предметите се неподвижни ќе им дозволи на стручните лица овластени од концедентот или надлежната власт да извршат испитувања што се бараат со закон или на друг начин се сметаат за неопходни, на трошок на концедентот.

За трошоците што ќе настанат со престанокот на вршењето на експлоатацијата заради реализација на работите од став 3 и 4 на овој член, договорните страни ќе склучат нов договор. При тоа, концедентот има право да бара концесионерот да вложи напори да ја реорганизира работната програма за да ги минимизира или избегне зголемените трошоци.

Доколку дојде до запирање на работите за отварањето на рудникот или на вршењето на експлоатацијата на минералната сировина, концедентот се обврзува да ја продолжи концесијата за експлоатацијата на минералната сировина за онолку време за колку е запрено вршењето на експлоатацијата.

Чл. 8

Концесионерот е должен да ги надомести во целост штетите причинети на трети лица при вршењето на активностите на експлоатацијата.

Чл. 9

На име надоместокот за концесијата за вршење на експлоатација за минералната сировина - **варовник**, концесионерот се обврзува да плаќа:

- надоместок од 30.000 ден./км² годишно; и
- надоместок во висина од ~~варовник~~ 0,2% од вредноста на продадената минерална сировина - **варовник**.

Ако концесионерот ископаната минерална сировина - **варовник** истовремено ја преработува во финален производ ќе плаќа концесиски надоместок 0,2% од пресметаната вредност на издадената ископана минерална сировина во натамошна преработка.

Обврската за плаќање на надоместокот од став 1 и 2 на овој член доспева до 15-ти во месецот по истекот на месецот во кој е продадена односно издадена минералната сировина - **варовник**.

Заради овозможување увид во продажбите од алинеја 2 на став 1 на овој член, концесионерот се обврзува дека секои 15 дена ќе ги доставува до Министерството за стопанство сите фактури од продадената минерална сировина **варовник** пресметана во м3 или тони.

Доколку дојде до измена на прописите за висината, начинот и условите за плаќања на концесискиот надоместок, плаќањето на концесискиот надоместок ќе се уреди со посебен анекс кон овој Договор.

Надоместокот од член 9 од овој договор, концесонерот ќе го уплатува и сметката на буџетот на Република Македонија.

Чл. 10

Концесонерот е должен во секое време да води евиденција на произведената минерална сировина во посебна книга за таква намена, заведена од страна и концедентот. Податоците во книгата за произведената руда се внесуваат врз основа на соодветна документација.

Ако при експлоатацијата на рудата се врши откопување на раскривка концесонерот е должен да води евиденција и за таа раскривка.

Концесонерот се обврзува пред почетокот на експлоатацијата да направат нулта снимање на површинскиот кон доколку врши експлоатација.

Чл. 11

Доколку во текот на експлоатацијата на минералната сировина **варовник** концесонерот смета дека нема економски интерес за реализација на проектот односно за експлоатација, тој е должен да го известат концедентот дека се откажува од концесијата и ќе поднесе барање за раскинување на овој Договор.

Во случаите од став 1 на овој член, концесонерот е должен да ги надомести на концедентот правата на надоместок за концесијата од член 9 на овој Договор, да го рекултивира земјиштето доколку е тоа потребно, како и да му плати надоместок на концедентот на име изгубена добивка.

Во случаите од став 1 на овој член, концесонерот е должен да ја предаде целокупната техничка документација во прска со проектот и проектот да го достави до Министерството за стопанство.

Чл. 12

Концедентот ќе му стави на располагање на користење на концесонерот копните или оригинали од целокупната документација припремена во претходните фази на извршените основни геолошки истражувања.

Чл. 13

Концесонерот е должен да доставува до Министерството за стопанство редовни тримесечни извештаи за напредувањето на активностите за отварање на рудникот доколку на експлоатационото поле од член 2 на овој Договор преземе активности за отварање на нов рудник за експлоатација на минерална сировина **варовник**.

Чл. 14

Концедентот се обврзува да ја откупува целокупната количина на минералната суровина добиена со експлоатацијата по берзанска цена што важат на денот на предавањето, доколку истата се забрани да се извезува.

Чл. 15

Ако извозот на минералната суровина **варовник** чија експлоатација е предмет на овој Договор со закон или друг пропис е ограничен на било каков начин или за извозот е потребна дозвола, согласност или одобрение од надлежен државен орган, концедентот се обврзува дека ќе овозможи на концесионерот непречено да ја добие таквата дозвола, согласност или одобрение.

Чл. 16

Концедентот се обврзува да му обезбеди на концесионерот користење на сите права во однос на даночните, царинските и други опеснувања предвидени со законите на Република Македонија.

Чл. 17

Ако во било кое време Концесионерот не е во состојба да ги изврши целосно или дел од своите обврски, предизвикани од Виша Сила, за таквите причини ќе го извести Министерството за стопанство.

Чл. 18

Под Виша Сила се смета непредвидливите настани за кои договорните страни немале сознание и неможеле да ги предвидат, а кои имаат негативно влијание во вршењето на експлоатацијата, како што се:

- а) војна, инвазија, акт на странски непријател, терористички акт, граѓанска војна, востание и бунт од страна на сили непријателски за Владата, што резултира со нанесување штети или уништување на работите или на било кој нивен значаен дел, или со нанесување штета или уништување на значителен дел од опремата на концесионерот;
- б) земјотреси, пожари, поплави, во различен или порекумерен степен на климатски и природни непредвидливи настани што ќе оштети или уништи значителен дел од опремата на концесионерот на експлоатационото поле;
- в) индустриски спорови или штрајкови.

Чл. 19

Сите информации кои произлегуваат од правата и обврските на овој договор како и информациите кои потекнуваат од вршењето на активностите согласно овој договор, ќе се сметаат за тајна на договорните страни.

Чл. 20

По истекот на времетраењето на концесијата, односно по трајното престанување на концесијата за експлоатацијата, сите поткопи, шахти како и нивните прегради стануваат сопственост на концедентот без плаќање на надомест.

Неподвижните објекти како згради, хали, сепарациони и други објекти, по истекот на времетраењето на концесијата, односно по трајното престанување на концесијата за експлоатација, концесионерот може да ги оттуѓи.

Инсталациите, опремата, приборот за работа (машини) по истекот на времетраењето на концесијата, односно по трајното престанување на концесијата за експлоатација се сопственост на имателот на концесијата како и останатите концентрати или минерална сировина **варовник** што не е продадена поради неповољните услови на цевата на светскиот пазар.

На барање на концедентот, во рок што тој ќе го определи концесионерот е должен да ја отстрани опремата и непродадените количини на минералната сировина **варовник** од претходниот став.

РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Раскинување поради виша сила

Чл. 21

Ако поради настан на виша сила натамошната реализација на овој договор е невозможна, концесионерот ќе го извести концедентот во рок од 30 дена од појавата на тој настан, со опис на настанот и неговите веројатни економски последици. Концедентот и концесионерот ќе се консултираат за изнаоѓање на заедничко задоволувачко решение поради овие изменети околности.

Ако во рок од 3 месеци од појавата на настанот на виша сила, не дојде до заедничко задоволувачко решение, концесионерот има право да го раскине договорот, за што писмено ќе го извести концедентот.

Чл. 22

Ако дојде до раскинување на договорот во случај на настан на виша сила во текот на вршење на експлоатацијата на минералната сировина, за која е доделена концесијата, концесионерот се обврзува да ги исплати сите давачки на концедентот определени со член 9 од овој Договор, како и да ја предаде целокупната техничка документација во врска со проектот и проектот да го достави до Министерството за стопанство.

По однос на правото на сопственост на подвижните и неподвижните предмети ќе се применуваат одредбите од член 19 од овој договор.

Раскинување на договорот од страна на концесионерот

Чл. 23

Концедентот има право да го раскине договорот ако:

- концесионерот постапува спротивно на одредбите од член 6 став 1 алинеи А, Б и В од овој Договор; и
- концесионерот надоместокот за концесија определен со член 9 од овој Договор не го платил за период од (3) три месеци, (двајди), или во смисла на одредбите од член

Во случаите од став 1 на овој член, концесионерот е должен да го достави до Министерството за стопанство, веднаш по раскинувањето на Договорот.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Чл. 24

Договорните страни се согласни споровите настанати во врска со примената на овој Договор да ги разрешат договорно и по мирен пат.

Во случај спорот да не може да се реши на начинот предвиден во став 1 од овој член, договорните страни се согласни спорот да го решаваат пред надлежниот суд во Скопје, според материјалното и процесното право на Република Македонија.

Чл. 25

Овој договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои по два за секоја од договорните страни.

Договорните страни се согласни една заверена копија од Договорот да биде доставена до Министерството за стопанство.

Чл. 26

Овој договор влегува во сила со денот на неговото потпишување од договорните страни.


ЗА КОНЦЕСИОНЕР,



ЗА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕР
Митко Јовановски



Прилог бр. 4 Граници на концесискиот простор



Прилог бр. 5 Договор за собирање на метален отпад

КРЕДИТНО ДРУШТВО
ГРАНИТ АД
12-7809
21.06.2018
СКОПЈЕ

15/18
2206 18

ГД ГРАНИТ АД Скопје, со седиште на адреса ул.Димитрие Чуповски бр.8, 1000 Скопје, со ЕМБС 4054261 ЕДБ 4030996123112, жиро сметка: 300000000416263, Депозит на Комерцијална банка АД Скопје, застапувано од Генералниот Директор Зоран Милковски (во сопствениот текст: Продавач)

ДПТУ Бонум Кристијан ДУОЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. 1409, бр 24 Скопје, жиро сметка бр. 300000004058807 депозит Комерцијална банка АД Скопје ЕДБ 4032017533910 застапуван од управител Бојан Георгиевски. (во сопствениот текст: Купувач)

Во Скопје на ден _____ под следните услови склучија:

ДОГОВОР ЗА КУПОПРОДАЖБА

Член 1

Предмет на овој Договор е купопродажба, односно испорака на индустриско отпадно железо во сопственост на Продавачот, а за потреби на Купувачот, кое ќе биде класифицирано како што следува:

- Старо железо прва класа со дебелина на 6 мм
- Старо железо втора класа со дебелина помеѓу 3-6 мм
- Старо железо трета класа со дебелина до 3мм

Член 2

Продавачот и Купувачот се согласни цената на железото, предмет на овој договор, да се формира според цените на Македнска АД Скопје, односно 1,00 денар дисконт, во зависност од формираните цени за откуп на старо железо на Македнска АД Скопје.

Член 3

Купопродажната цена утврдена во член 2 од овој договор, е на база на паритет ФИЦА Магазин на ГД Гранит АД Скопје и во метата на е вклучен ДДВ, додека транспортните трошоци ќе бидат на товар на купувачот.

Член 4

Времето и начинот на испораката на предметното железо ќе биде утврдено со писмено известување помеѓу продавачот и купувачот.

Член 5

Испораката на предметното железо ќе се врши sukcesивно, односно по претходно договорена динамика помеѓу продавачот и купувачот, во количини согласно количините на старо железо со кои располага продавачот.

Член 6

Испораканото железо ќе биде класифицирано, а трошоците за класирањето на железото ќе бидат на товар на купувачот.

При приемот на железото, меродавна е вагата на продавачот (Бетонска база Лезенец).

Член 7

Плаќањето за испораканото железо, купувачот ќе го врши по вирмански пат, во рок од 5 дена од испораката на железото.

По извршената испорака на железото, продавачот на купувачот ќе му достави валидна фактура.

Член 8

Овој договор се склучува на неопределено време и истиот може да се раскине договорно или еднострано, доколку една од договорните страни не ги почитува одредбите на овој договор.

Член 9

Еventуалните спорови договорните страни ќе ги решаваат по пат на взаемен договор, а во случај на неможност на постигнување на договор, надлежен е Основен Суд 2 Скопје.


Член 10

За се што не е предвидено со овој Договор, важат одредбите од Законот за облигациони односи.

Член 11

Овој договор е изготвен во 4 (четири) идентични примероци од кои по два за секоја од договорните страни.


За Продавачот
Генерален Директор
Зоран Унаковски



За Купувачот
Управител
Бојан Георгиевски



Прилог бр. 6 Договор за откуп на отпадно масло



ДОГОВОР

За деловна соработка

1. Ауто-Хаус Заковски Дооел со адреса Ново Село ул.1,бр.26 од Скопје матичен број 6535801, даночен број 4044009501764 (во понатамошниот текст како Собирач на отпадни масла)

2. ГД Гранит АД Скопје ул. Димитрие Чуповски бр. 8 Скопје, со матичен број 4054261 ,даночен број 4030996123112 и жиро сметка 300000000416263 при Комерцијална банка АД Скопје , претставувано преку Генерален директор Зоран Милковски (во понатамошниот текст како Поседувач на отпадни масла)

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Договорот се однесува на вршење услуга-Собирање на опасен отпад(отпадни масла, филтри за масла и горива, апсорбенси –платна за бришење, заштитна облека загадена од опасни супстанции и амбалажа што содржи масла и масти) кои произлегуваат од дејноста на Поседувачот.

ОБВРСКИ НА СОБИРАЧОТ И ПОСЕДУВАЧОТ

Член 2

При собирањето на садовите со отпадно масло Собирачот на отпадно масло е должен да ги замени полните садови со празни кои се сопственост на Собирачот или да го собере отпадното масло од садовите на начин кој нема да дозволи истекување на отпадно масло. Садовите да бидат соодветно обележани дека во нив се чува опасен отпад,името на Собирачот,број на садот итн.

Член 3

Поседувачот е должен да направи Собирно место за отпадно масло,апсорбенсите и филтерските материјали и истото да биде на место каде нема пристап на неовластени лица.

Поседувачот е дожен отпадното масло да го собира во садови кои ќе бидат поставени на Собирното место за отпадно масло, а апсорбенсите и филтерскиот материјал во соодветна амбалажа.

Поседувачот на отпадни масла треба да се грижи за Собирното место, да го контролира Собирното место, да не дозволи истекување, вадење на отпадно масло од садовите или друго несовесно постапување со отпадното масло, апсорбенсите и филтерските материјали.

Член 4

Забрането е мешање на други некомпатибилни течни отпади како што се антифриз, глицерин, вода, киселини итн.

Доколку при направена анализа на отпадните масла се докаже дека во отпадното масло има и други течни отпади, трошоците за анализата, транспортот, складирањето и отстранувањето ги подмирува Поседувачот.

Член 5

Поседувачот на отпадни масла, апсорбенси и филтерски материјали е должен де му обезбеди пристап на Собирачот до садовите со отпадно масло и амбалажата во која се сместени апсорбенсите и филтерските материјали, со цел да изврши увид за состојбата на садовите, отпадот во нив итн.

За секоја извршена контрола на собирното место Собирачот е должен да води евиденција.

Член 6

Собирачот на отпадни масла ќе плати по 6,00 денари за килограм собрано отпадно моторно и трансмисионо масло и 7,00 денари за килограм собрано отпадно хидраулично масло.

Плаќањето ќе се врши врз основа на издадена Фактура од страна на Поседувачот на отпадни масла во рок од триесет дена од собирањето на отпадното масло.

Член 7

Поседувачот на отпадни масла, апсорбенси и филтерски материјал ќе плати 15,00 денари за килограм отпадни филтри, платна за бришење, заштитна облека загадена со опасни супстанции и амбалажа што содржи масла и масти и 80,00 денари за отпадни моторни масла помешани со тврди материјали и други материи кои се за уништување.

Плаќањето ќе се врши врз основа на издадена фактура од страна на собирачот на отпадни масла, филтри и апсорбенси во рок од 30 дена од собирањето на опасниот отпад.

РОКОВИ

Член 8

Поседувачот на отпадни масла треба да го извести Собирачот на отпадни масла кога капацитетот на Собирното место ќе биде исполнет 70-80% со отпадно масло, апсорбенси, филтерски материјал и амбалажа.

Собирачот на отпадни масла е должен во рок од 3 дена од известувањето, да го собере отпадното масло, апсорбенси, филтерски материјал и амбалажа од Поседувачот.

За собраното отпадно масло, апсорбенси, филтерски материјал и амбалажа Собирачот му издава идентификациони и транспортни формулари заверени од страна на Собирачот и Поседувачот на материјалот, согласно Правилник за формата и содржината на дневникот за евиденција за постапување со отпад, формата и содржината на формуларите за идентификација и транспорт на отпадот и формата и содржината на обрасците за годишни извештаи за постапување со отпад (Службен Весник на РМ бр. 7/06г.)

Член 9

Собирачот на отпадни масла, апсорбенси, филтерски материјал и амбалажа, може да ги менува условите од Договорот, но за тоа е должен да го извести Поседувачот во рок од 30 дена пред воведувањето на измените. По прифаќање на измените од страна на Поседувачот ќе се изготви Анекс договор кон основниот.

СПОРОВИ

Член 10

Сите спорови настанати во врска со спроведувањето на овој договор ќе се решаваат спогодбено, врз основа на добрата деловна практика, доколку тоа е невозможно за спорот решава Основниот суд Скопје 2 Скопје.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 11

Двете договорни страни можат да го раскинат овој Договор, доколку една од страните не почитува одредбите од Договорот, законските норми и итн.

Член 12

Овој договор се смета за склучен од денот на потпишувањето од двете договорни страни.

Овој договор стапува во сила после самото склучување.

Овој договор се склучува на неопределено време.

Овој договор е склучен во два еднакви примероци, по еден за секоја договорна страна.

ГД Гранит АД Скопје
Генерален Директор

Зоран Милковски



Handwritten signature

АУТО-ХАУС ЗАКОВСКИ

Управител: *Горѓино Заковски*



Прилог бр. 7 Договор за управување со отпадни батерии, акумулатори, електричен и електронски отпад

Согласно член 22 од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори (Сл. Весник на РМ бр. 140/10, 47/11, 148/11, 39/12, 163/13, 168/15 и 39/16) на ден _____ година склучен е Договор
Гранит АД Друштво за управување со отпад
НУЛА ОТПАД ДОО
12-1288
03-156/1
13.02.2020
СКОПЈЕ

Помеѓу:

1. НУЛА ОТПАД ДОО Скопје, со седиште на ул. Јосиф Јосифовски Свештарот бр.37/2, 1000 Скопје (во понатамошниот текст колективен постапувач)

Ж-сметка: 200002491423070
ЕДБ: 4032012518845
Депонент на: Стопанска Банка АД Скопје
Застапувано од управителот Марјанчо Дамески

2. ГД Гранит АД Скопје, соседна улица Димитрие Чуповски број 8 Скопје, (во понатамошниот текст поседувач)

ЕДБ: 4030996123112
Ж-сметка: 300 000000416263
Депонентна Комерцијална банка
Застапувано од Генералниот Директор Зоран Милковски

НУЛА ОТПАД ДОО Скопје - колективен постапувач, согласно Законот за управување за батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори е регистрирано со Решение Деловоден бр. 30120120027536 во Централен Регистар на РМ и дозвола за постапување со отпадни батерии и акумулатори бр. 11/2-549/2017 издадена од Министерство за животна средина и просторно планирање, како правно лице за постапување со отпадни батерии и акумулатори.

„Поседувач, согласно со чл. 5 од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори е правно или физичко лице кое со вршењето на својата дејност постојано или привремено создава и/или поседува отпадни батерии и акумулатори (на пр. трговец, сервис, сервис за возила, во механичарски работилници, сервис на електрична и електронска опрема и слично).

„Трговец“ е правно или физичко лице кое обезбедува снабдување на батерии и акумулатори за краен корисник, како своја дејност.

Сите дефиниции употребени во овој Договор се во согласност со Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатор.

Скопје

Т.Т. 1

I ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој Договор е управување со собирање на отпадните батерии и акумулатори од страна на колективниот постапувач од поседувачот/трговецот, а заради исполнување на обврските во согласност со член 16 и 17 од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори.

II ПРАВА И ОБВРСКИ НА КОЛЕКТИВНИОТ ПОСТАПУВАЧ

Член 2

Колективниот постапувач има обврска да го управува собирањето и транспортот, складирањето, преработката и рециклирањето на отпадните батерии и акумулатори.

Член 3

Колективниот постапувач има обврска да обезбеди без надоместок понатамошно постапување со собраните количини на отпадни батерии и акумулатори од поседувачот/трговецот во негово име.

Член 4

Колективниот постапувач согласно со овој Договор е должен пријавените количини на отпадни батерии и акумулатори страна на поседувачот/трговецот да ги обработува и ги доставува во форма на годишен извештај до надлежните државни органи согласно чл. 30 од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори.

III ПРАВА И ОБВРСКИ НА ПОСЕДУВАЧОТ/ТРГОВЕЦОТ

Член 5

Поседувачот/трговецот согласно овој Договор и Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори, му ги отстапува на Колективниот постапувач обврските утврдени во чл. 16 и 17 од Законот за управување со батерии и акумулатори и отпадни батерии и акумулатори и тоа:

- да ги преземе отпадните батерии и акумулатори кои ги има во својата продажна програма без надоместок или обврска за купување од крајниот корисник, без оглед кој е произведувачот на истите вклучувајќи ги и отпадните батерии и акумулатори кои се составни делови на уредите кои се продаваат или сервисираат и истите да ги предаде на колективниот постапувач;

- веднаш штом ќе увиди дека е наполнет садот со отпадни батерии и акумулатори поставен на собирното место, односно е исполнет просторот наменет за оставање на истите, е должен да го извести колективниот постапувач или од него овластено трето лице, со цел да дојде и да ги преземе собраните отпадни батерии и акумулатори.

1/1

2

Поседувачот/трговецот согласно овој Договор не смее собраните отпадни батерии и акумулатори да ги предаде на трети лица.

IV ДОВЕРЛИВОСТ

Член 6

Согласно овој Договор, двете договорени страни се обврзуваат дека сите информации кои ги обезбедиле врз основа на овој Договор, извештаите, ревизијата и ги обележале како доверливи нема да ги пренесуваат на било кое трето лице и ќе ги чуваат како деловна тајна и по раскинувањето на овој Договор.

Овие доверливи информации двете договорени страни можат да ги користат само во случај на спор пред надлежните државни органи.

V ВАЖНОСТА И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 7

Овој Договор се склучува на неопределено време.

VI РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 8

Двете страни имаат право еднострано да го раскинат Договорот во секое време, со доставување на писмено известување испратено на другата договорна страна 6 (шест) месеци пред бараниот датум на раскинување.

Овој Договор може да биде раскинат со писмено известување за раскинување од секоја од двете договорни страни во секое време без дополнителен отказан рок во еден од следните случаи:

- Едната од договорните страни прекрши една или повеќе од своите обврски утврдени со овој Договор, а прекршокот не е поправен во рок од 8 (осум) работни дена по известувањето добиено во писмена форма од совесната договорна страна.
- Другата договорна страна стане платечно неспособна (во случај на стечај или ликвидација).

VII ОДВОИВОСТ

Член 9

Во случај некој дел од овој Договор да биде прогласен за неважечки, неправосилен или на друг начин неспроведлив од страна на надлежен суд, таквиот дел ќе се интерпретира на начинот кој е најблизок до неговата првобитна намера, а е спроведлив, или ако тоа не е можно ќе се смета дека е одвоен од овој Договор и дека како таков нема никаков начин да го нарушува или да го засега остатокот од овој Договор, за кој договорните страни се согласуваат дека инаку би останал во полна сила идејство.

1/10

3
[Handwritten signature]

VIII ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 10

Промени и дополнувања на овој Договор може да се направи само во писмена форма со взаемна согласност на договорените страни.

Член 11

Сите идни измени и дополнувања на Законот кои директно влијаат на правата и обврските на двете договорни страни на овој Договор ќе бидат автоматски имплементирани во овој Договор, за што се согласни и двете договорни страни.

IX ВАЖЕЧКО ПРАВО И РАЗРЕШУВАЊЕ НА СПОР

Член 12

Секоја ситуација која не е покриена со овој Договор ќе биде разрешена согласно применливото законско право во Република Македонија.

Член 13

Секој спор што ќе произлезе од или во врска со овој Договор, договорните страни ќе се обидат најпрво да го разрешат спогодбено со меѓусебни преговори.

Доколку тоа биде невозможно двете договорни страни имаат право да го префрлат спорот на решавање во Основен суд Скопје 2, Скопје.

Член 14

Договорот е составен во 3 идентични примероци, од кои по еден (1) за договорените страни, а третиот за службени потреби.

ДОГОВОРЕНИ СТРАНИ:

НУЛА ОТПАД ДОО Скопје



Управител: Маријанча Дабовска


Генерален директор: Иван Милковски

ТАБ МАК ДОО 242/11
02.02.2011

Градежно друштво
ГРАНИТ АД
11.509
28-11-2011
СКОПЈЕ

ДОГОВОР

1. ТАБ МАК ДОО Пробиштип, ул.Македонски Революционери бр.50, 2210 Пробиштип, Р. Македонија, во понатамошниот текст назначен како КУПУВАЧ од една страна и;
2. Градежно друштво „Гранит“ АД Скопје, со деловно седиште на ул.Димитрие Чуповски бр. 8 - Скопје, со ЕМБС 4054261, ЕДБ 4030996123112 и ж-с: 300000000416263 што се води во Комерцијална Банка АД Скопје, претставувано од Генерален директор Зоран Милковски, преку овластено лице Филип Гошев, Директор на Сектор за Комерцијални работи (во понатамошниот текст: ПРОДАВАЧ);

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Со овој договор се регулираат меѓусебните права и обврски помеѓу КУПУВАЧОТ и ПРОДАВАЧОТ, кои произлегуваат од Законот за управување со отпад, а кои се однесуваат на начинот на собирање, условите и третманот на отпадните акумулатори, со кој ПРОДАВАЧОТ добива статус на собирано место на истите.

Член 2

ПРАВА И ЗАДОЛЖЕНИЈА НА ПРОДАВАЧОТ

ПРОДАВАЧОТ е должен:

- Да му испорачува на КУПУВАЧОТ отпадни оловно-киселински акумулатори во количини кои се на располагање за откуп и пренесување врз основа на издадената Дозвола за постапување со отпадни батерии и акумулатори
- На барање на КУПУВАЧОТ, да постави садови за собирање на отпадни акумулатори.
- Да го информира КУПУВАЧОТ, во рок не подолг од 48 часа, кога садот ќе се наполни со отпадни акумулатори.
- Да изготви и достави картарна белешка за тежината на предадени отпадни акумулатори.

Член 3

ПРАВА И ЗАДОЛЖЕНИЈА НА КУПУВАЧОТ

КУПУВАЧОТ е должен:

- Доволку ПРОДАВАЧОТ има потреба да обезбеди доволен број на садови за собирање на отпадни акумулатори.
- Да изврши превземанье на отпадните акумулатори во рок не подолг од 48 часа од кога ќе биде писмено информиран од страна на продавачот.
- КУПУВАЧОТ превземаньето на отпадните акумулатори ќе го изврши на своја сметка, или по договор со ПРОДАВАЧОТ
- Да ги измери превземаните отпадни акумулатори на своја сметка, или по договор со ПРОДАВАЧОТ
- Да ги превземе отпадните акумулатори заради илито понатамошно регистрирање за кое на КУПУВАЧОТ му е издадено решение бр. 0105012012 од МЗЖСПП

Член 4

НАДОМЕСТОК ЗА ПРЕДАДЕНИТЕ ОТПАДНИ АКУМУЛАТОРИ

Надоместокот за предадените отпадни акумулатори ќе се формира на почетокот на тековниот месец.

Надоместок ќе важи од првиот до последниот ден во тековниот месец, а КУПУВАЧОТ првиот ден од наредниот месец ќе го извести ПРОДАВАЧОТ за новиот надоместок кој ќе се применува за тековниот месец.

Член 5

ТЕЖИНА

Мерсавна вага за утврдување на точната тежина на предадените отпадни акумулатори ќе биде вагата на КУПУВАЧОТ која е снабдена со сертификат.

Тежината на палетите со кои се испорачуваат отпадните акумулатори ќе изнесува 20 килограми и вистага ќе се смета како утврдена за утврдување на тежината на превземните отпадни акумулатори.

Дозвољени се отстапки во тежината во рамките на дозволената толеранција на вагата.

Член 6

ДОКУМЕНТАЦИЈА ПРИ ОТКУП

При откупот ПРОДАВАЧОТ ќе ја достави следната документација:

- Фактура, во која ќе биде напоменато пренесување на даночна обврска согласно чл.32А од Законот за ДДВ, доколку ПРОДАВАЧОТ е ДДВ обврзаник.
- Испратница – со потпис од ПРОДАВАЧОТ на која се внесува точната количина на примената стока од страна на КУПУВАЧОТ.
- Идентификационен формулар за отпад-Формуларот да биде целосно пополнет и да биде уредно заверен со потпис и печат од ПРОДАВАЧОТ.
- Целосно пополнет транспортен формулар за отпад.

Член 7

ГАРАНЦИЈА И ОДГОВОРНОСТ

ПРОДАВАЧОТ гарантира дека отпадните акумулатори кои се предмет на овој договор се во согласност со договорениот квалитет. Во случај на некавалитетна стока ПРОДАВАЧОТ презема одговорност, односно КУПУВАЧОТ има право договорената цена да ја рекламира.

Член 8

РОК НА ПЛАЌАЊЕ

КУПУВАЧОТ е обврзан да му го плати на ПРОДАВАЧОТ договорениот износ по преземањето на отпадните акумулатори со договорен квалитет и со сите пропратни документи од член 6 на овој договор, најдоцна во рок од 30 дена од приемот на фактурата.

Член 9

АРБИТРАЖА

Сите спорови кои ќе настанат при исполнување на обврските по Договорот, двете договорени страни меѓусебно ќе ги решават спогодбено, а во случај на спор ќе биде надлежен Основниот суд Скопје 2 Скопје.

Член 10

ПРЕДВРЕМЕНО РАСКИНУВАЊЕ

Договорот може да се раскине:

- Поради истекување на рокот на Решението,
- со заедничка писмена согласност помеѓу двете договорени страни,
- по еднострано раскинување, по претходно писмено известување на една од страните со отказан рок од 1(еден) месец.

Член 11

ВРЕМЕТРАЕЊЕ

Предметниот договор важи од денот на склучување до 08.03.2022 година.

Сите измени и доопнувања на Договорот ќе се извршат само по претходно меѓусебно писмено известување и со Анекс кон овој договорот.

Овој Договор е составен во 2(два) примероци, од кои по 1(еден) примерок за секоја од договорните страни.



Согласно член 28 од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема (Сл. Весник на РМ бр 6 од 13 јануари 2012 година) на ден 15.12.2014 година склучен е

№ 416-01
 15.12.2014
 Скопје

№ 17-16161
 15.12.2014

ДОГОВОР

**ЗА СОБИРАЊЕ НА ОТПАДНА ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА
 (во понатамошниот текст ОЕЕО)**

Помеѓу:

1. НУЛА ОТПАД ДОО Скопје, со седиште на ул. Јордан Мијалков бр.64/3, 1000 Скопје, (во понатамошниот текст колективен постапувач)

ЕДБ: 4032012518845
 Ж-сметка: 200002491423070
 Депонент на: Стопанска Банка АД Скопје
 Застапувано од управителот Марјанчо Дамаски

2. ГД "ГРАНИТ" АД Скопје, со седиште на ул. Никола Паралунев бб (во понатамошниот текст поседувач/трговец)

ЕДБ: 4030996123112
 Ж-сметка: 300-0000004162-63
 Депонент на: Комерцијална банка АД Скопје
 Претставувано од Генерален Директор Страшо Милковски, преку овластено лице Филип Гошев - Директор на Сектор за комерцијални работи

НУЛА ОТПАД ДОО Скопје - колективен постапувач, согласно Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема е регистрирано со Решение Деловоден бр. 30120120027536 во Централен Регистар на РМ и Дозвола за постапување со отпадна електрична и електронска опрема бр. 11-8256/3 издадена од Министерство за животна средина и просторно планирање, како правно лице за постапување со отпадна електрична и електронска опрема.

"Поседувач" согласно член 8 од законот е правно или физичко лице кое користело, користи или има намера да користи опрема, односно лице кое со вршењето на својата дејност постојано или привремено создава отпадна опрема, а како поседувач, во смисла на овој закон, не се сметаат граѓаните или домаќинствата.

"Трговец" е правно или физичко лице кое обезбедува снабдување на опрема за краен корисник, како комерцијална дејност. За трговец ќе се смета и производителот, доколку произведената или увезената опрема ја обезбедува непосредно на крајниот корисник.

Сите дефиниции употребени во овој Договор се во согласност со Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема.

I ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој Договор е собирање на отпадна електрична и електронска опрема од страна на колективниот постапувач од поседувачот/трговецот, а заради исполнување на обврските во согласност со член 21 и 23 од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема.

II ПРАВА И ОБВРСКИ НА КОЛЕКТИВНИОТ ПОСТАПУВАЧ

Член 2

Колективниот постапувач има обврска бесплатно да ги превземе собраните количини на отпадна електрична и електронска опрема од поседувачот/трговецот.

Член 3

Пред надлежните органи, Колективниот постапувач превзема обврска за постапување само за пријавените количини на отпадна електрична и електронска опрема од страна на поседувачот/трговецот.

Член 4

Колективниот постапувач согласно со овој Договор е должен пријавените количини на отпадна електрична и електронска опрема страна на поседувачот/трговецот да ги обработува и ги доставува во форма на годишен извештај до надлежните државни органи согласно чл. 38 од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема.

III ПРАВА И ОБВРСКИ НА ПОСЕДУВАЧОТ/ТРГОВЕЦОТ

Член 5

Поседувачот/трговецот согласно овој Договор и Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема, му ги отстапува на Колективниот постапувач обврските утврдени во чл. 21 и 23 од Законот за управување со електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема и тоа:

- да ги преземе отпадна електрична и електронска опрема кои ги има во својата програма без надоместок или обврска за купување од крајниот корисник, без оглед кој е производителот на истите вклучувајќи ги и отпадна електрична и електронска опрема кои се составни делови на уредите кои се продаваат или сервисираат и истите да ги предаде на колективниот постапувач.
- веднаш штом ќе увиди дека е исполнет садот со отпадна електрична и електронска опрема поставен на собирното место, односно е исполнет просторот наменет за оставање на истите, е должен да го извести колективниот постапувач или од него овластено трето лице, со цел да дојде и да ги преземе собраните отпадна електрична и електронска опрема.

Поседувачот/трговецот согласно овој Договор не смее собраните отпадна електрична и електронска опрема да ги предаде на трети лица.

IV ДОВЕРЛИВОСТ

Член 9

Согласно овој Договор, двете договорни страни се обврзуваат дека сите информации кои ги обезбедиле врз основа на овој Договор, извештаите, ревизијата и ги обележале како доверливи нема да ги пренесуваат на било кое трето лице и ќе ги чуваат како деловна тајна и по раскинувањето на овој Договор.

Овие доверливи информации двете договорни страни можат да ги користат само во случај на спор пред надлежните државни органи.

V ВАЖНОСТА И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 10

Овој Договор се склучува на неопределено време.

VI РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 11

Двете страни имаат право еднострано да го раскинат Договорот во секое време, со доставување на писмено известување испратено на другата договорна страна 1 (еден) месец пред бараниот датум на раскинување.

Овој Договор може да биде раскинат со писмено известување за раскинување од секоја од двете договорни страни во секое време без дополнителен отказан рок во еден од следните случаи:

- Едната од договорните страни прекрши една или повеќе од сите обврски утврдени со овој Договор, а прекршокот не е поправен во рок од 3 (осум) работни дена со известувањето добиено во писмена форма од совесната договорна страна.
- Другата договорна страна стане платечно неспособна (во случај на стечај или ликвидација)

VII ОДВОИВОСТ

Член 13

Во случај некој дел од овој Договор да биде прогласен за неважечки, неправосилен или на друг начин неспроведлив од страна на надлежен суд, таквиот дел ќе се интерпретира на начинот кој е најблизок до неговата преодитна намера, а е спроведлив, или ако тоа не е можно ќе се смета дека е одвоен од овој Договор и дека како такво нема никаков начин да го нарушува или да го засега остатокот од овој Договор, за кој договорните страни се согласуваат дека инаку би останал во полна сила и дејство.

VIII ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 14

Промени и дополнување на овој Договор може да се направи само во писмена форма со взаемна согласност на договорените страни.

Член 15

Сите идни измени и дополнувања на Законот кои директно влијаат на правата и обврските на двете договорни страни на овој Договор ќе бидат автоматски имплементирани во овој Договор, за што се согласни и двете договорни страни.

IX ВАЖЕЧКО ПРАВО И РАЗРЕШУВАЊЕ НА СПОР

Член 16

Секоја ситуација која не е покриена со овој Договор ќе биде разрешена согласно применливото законско право во Република Македонија.

Член 17

Секој спор што ќе произлезе од или во врска со овој Договор, договорните страни ќе се обидат најпрво да го разрешат спогодбено со меѓусебни преговори.

Доколку тоа биде невозможно двете договорни страни имаат право да го префрлат спорот на решавање во Основен суд Скопје 2, Скопје.

Член 18

Договорот е составен во 3 идентични примероци, од кои по еден (1) за договорените страни, а третиот за службени потреби.

ДОГОВОРЕНИ СТРАНИ:

НУЛА ОТПАД ДОО Скопје




Управител Мадјано Дамаски

ГД ГРАНИТ АД Скопје



Прилог бр. 8 Договор за подигање на отпадни гуми

12-6635
30.05.2018



ДОГОВОР ЗА СОРАБОТКА

Склучен во Скопје на ден 29.05.2018 година, помеѓу следните договорни страни:

1. ГД „ГРАНИТ“ АД Скопје со седиште на ул. „Димитрие Чуповски“ бр. 8, ЕДБ 4030996123113 претставувано од управителот Зоран Милковски, (во понатамошниот текст продавач).

2. ДПТУ БОНУМ ВАСКА ДООЕЛ Скопје со седиште на бул. „Јане Сандански“ број 17-1/9 ЕДБ 4030992219166 претставувано од управителот Георгиевски Бојан, (во понатамошниот текст купувач).

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е купопродажба на секундарни сировини (отпадни гуми). Договорните страни се согласија цената на отпадните гуми предмет на овој договор да изнесува 3 ден./кг. и во истата не е вклучен ДДВ, (согласно чл.32 а сл.весник 12/2014 год.)

Член 2

Количеството на секундарните сировини од член 1 ќе се одредува врз основа на испораките од страна на продавачот поткрепени со соодветна документација (испратница, фактура). Транспортните за утовар и транспорт ќе бидат на товар на купувачот.

Член 3

Времето и начинот на испораката на отпадните гуми ќе биде утврдено со писмено известување помеѓу продавачот и купувачот, суцесивно во количини согласно количините на отпадни гуми со кои располага продавачот. Мерењето на секундарната сировина ќе се врши на званична вага а договорните страни ќе го потврдат испорачаното количество со потпис на испратница.

Член 4

Плаќањето купувачот го извршува врз основа на фактура. Купувачот е должен да му исплати на Продавачот износот наведен во фактурата, во рок од 5 дена од денот на добивање на фактурата.

Член 5

Продавачот со потпишување на овој договор под морална, материјална и кривична одговорност потврдува дека е сопственик на секундарните сировини кои му ги продава на купувачот, како и дека не постојат други законски пречки секундарните сировини да му бидат продадени на купувачот.

Член 6

Продавачот е во целост одговорен за потеклото на секундарните сировини кои му ги продава на Купувачот.

Член 7

Во случај на спор, Договорните страни ќе се обидат да ги разрешат недоразбирањата по пат на преговори, во спротивно надлежен е Основниот Суд Скопје - Скопје.

Член 8

Договорот е склучен на неопределено време, и истиот може да се раскине договорно, доколку една од договорните страни не ги почитува одредбите на овој договор.

Член 9

Овој договор составен во 4(четири) истоветни примероци по 2(два) за секоја договорна страна

Договорот стапува на сила на денот на потпишувањето.

ГД „ГРАНИТ“ АД
Скопје



ДПТУ БОНУМ ВАСКА ДООЕЛ
Скопје



Прилог бр. 9 Договор за отпадни материи и друг вид на отпад

12-6133
18.04.2016
СКОПЈЕ

ДОГОВОР
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ УСЛУГИ ВО ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА
СКОПЈЕ

Бр. 03-0561/1
20-04-2016 год
СКОПЈЕ

Солучен во Скопје, помеѓу:

1. Друштвото за заштита на животна средина ЕКО-TEAM ДОО со адреса: ул. Пери Наков бб, (во кругот на МЗТ) 1000 Скопје и ЕМБС: 6371698, ЕДБ: 4030008034560, застапувано од Управителот Жельо Шмитрен (во понатамошниот текст: **Првата договорна страна**),
- и
2. ГД Гранит АД Скопје со адреса: ул. Димитар Чуповски бр. 8 Скопје ЕМБС: 4954261, ЕДБ: _____ застапувано од Генералниот директор Зоран Милосавиќ во понатамошниот текст: **Втората договорна страна**.

КАДЕ ШТО,

Првата договорна страна е друштво регистрирано за дејност заштита на животната средина во согласност со законската регулатива на Република Македонија и има соодветно знаење, искуство и капацитет да ги обезбеди услугите во областа на индустриско чистење и управување со опасен и нерасен отпад.

Втората договорна страна е друштво регистрирано за извршување слични работи и има потреба од услуги во сферата на животната средина па Првата договорна страна е заинтересирана да му ги обезбеди таквите услуги, во согласност со условите на овој договор.

КАДЕ ШТО,

Страните на договорот го солучуваат овој договор за меѓусебна соработка со цел да ги утврдат меѓусебните права и обврски.

Со оглед на предвиденото, договорните страни на денот на потпишувањето на овој договор се договорија за следново:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој договор е регулирање на меѓусебните права и обврски на договорните страни во врска со пружање на услуги од сферата на заштита на животната средина и тоа превозување, транспорт и складирање на опасен вид отпад (отпадни остатоци, отпадна припадна вода, отпад и влоорбенои, платна, филтри, заштитна облека, отпадни масла, филтри, ленти, лавии и друго), на локалитетот кај Втората договорна страна.

Втората договорна страна се обврзува да ги даде услугите од предходниот став на овој член-ке ја ангажира по потреба Првата договорна страна, за арменитоване на овој договор.

ОБЕМ НА УСЛУГИТЕ

Член 2

1/4

Видот на услугите е утврден во Понудата бр. 03-04302 од 28.03.2016 година, која е дадена во прилог и е составен дел на овој Договор.

Обемот на услугите, местото каде треба да се извршат услугите ќе се регулираат со доставување на писмена нарачка од страна на Втората договорна страна.

Член 3

Услугата од Член 1 на овој Договор, Првата договорна страна ќе ја изврши врз основа на писмена нарачка или е-маил од страна на Втората договорна страна.

По примање на писмената нарачка или е-маил, Втората договорна страна се обврзува да им овозможи на сопствените работници на Првата Договорна страна, неопределен пристап во соодветниот објект каде ќе треба да бидат извршени услугите.

КВАЛИТЕТ НА УСЛУГИТЕ

Член 4

Првата Договорна страна ја гарантира на Втората договорна страна дека услугите предмет на овој договор ќе ги извршува на квалитетен и професионален начин со почитување на сите стандарди во оваа област и со почитување на сите законски прописи кои се однесуваат на оваа услуга во Република Македонија.

Првата договорна страна изречно изјавува и потврдува дека ги има сите лиценци, сертификати, дозволи, дозволи, како и други акти за давање на услугите согласно националната и европската законска регулатива.

Член 5

Првата Договорна страна потврдува дека работниците кои ќе ги извршуваат услугите:

- се вработени кај првата договорна страна;
- поседуваат потребни квалификации за изведување на предвидените работи;
- поседуваат соодветни дозволи, сертификати или други потребни издани од надлежни органи за извршување на работите;
- поседуваат соодветни дозволи за управување со отпад и тие дозволи за собирање и транспортирање на опасен отпад, дозвола за вршење на дејност трговија со опасен отпад, дозвола за вршење на дејност складирање и третирање на отпад и дозвола за вршење на дејност собирање и транспортирање на комуналниот и другите видови опасен и опасен отпад;
- поседуваат соодветни сертификати за овозможување на консултантски услуги во областа на животната средина, и тие сертификати за оцене на влијанието на проектите врз животната средина, сертификат за стратеска оценка на влијанието на планските документи над животната средина и сертификат за управител со отпад;
- поседуваат соодветна обука за безбедност и здравје при работа во согласност со позитивните законски прописи;
- поседуваат индивидуална опрема за лична заштита која одговара на видот и работата што ќе ја извршуваат.

Член 6

Првата Договорна страна изјавува и потврдува дека возилата и опремата како и другите средства за работа се соодветни на работите кои ќе се извршуваат, дека за истите поседува АДР сертификати и дека редовно се сервисираат и чуваат во добра функционална состојба.

ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 7

Цената за извршување на услугите од член 1 на овој договор согласно Лондата бр 03-0430/2 од 28.03.2016 година изнесува 60,00 денарии без вклучен ДДВ и која цена е непроменлива додека е во важност овој Договор.

Втората договорна страна се обврзува дека ќе изврши плаќање во рок од 15 дена од приемот на фактурата за извршените услуги. Плаќањето ќе се врши на жиро сметката на ЕКО-TEAM д.о.о. Скопје жиро сметка :210-0637169801-25 во НЛБ Тугунска Банка АД Скопје.

ТАЈНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ (ДЕЛОВНА ТАЈНА)

Член 8

Сите информации кои двете Договорни страни ќе ги добијат и осознаат во текот на извршувањето на услугите претставуваат деловна тајна и не смеат да се пренесуваат на трети лица без писмено одобрение и согласност на заинтересираната страна. Деловната тајна ги вклучува, без ограничување, информациите во материјален и нематеријален облик, вклучувајќи ги и информациите добиени устно или на било кој медиум на кој можат да се складираат информации.

Член 9

Првата Договорна страна во својата работа во потполност ќе се придржува на важечките закони и етичките норми кои се однесуваат на заштита на приватноста.

Член 10

Втората договорна страна се обврзува да ги чува како доверливи сите информации кои се поврзани со подготвките и извршувањето на услугите.

ТРАЕЊЕ И ВАЖНОСТ НА ДОГОВОРОТ

Член 11

Договорот се случува за време од 1 година со можност за негово автоматско продолжување за дополнителни периоди од по 1 (една) година со доставување на писмено известување од било која Договорна страна, освен доколку предходно не биде раскинат од било која од двете Договорни страни. Договорот важи од денот на неговото потпишување од страна на овластени претставници на двете Договорни страни.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 12

Сите евентуални промени на содржината на овој договор, ќе се решаваат исклучиво со писмени анекси на основниот договор, потпишани од двете страни.

Член 13

Договорните страни се согласни дека сите евентуални спорови за времетраењето на договорот, ќе се решаваат споразумно со почитување на работните интереси и на едната и на другата договорна страна.

Во случај да не биде постигнато таво решение, спорот ќе се решава пред Основниот Суд во Скопје.

Член 14

Договорот е составен во два (2) идентични примероци, по еден (1) за секоја од страните.

ЗА ПРВАТА ДОГОВОРНА СТРАНА
ЕКО-TEAM Д.О.О Скопје

МП



Управител,
Жељко Шмитран


Место и датум: Скопје.

ЗА ВТОРАТА ДОГОВОРНА СТРАНА
ГД Гранит АД Скопје




Генерален директор
Зоран Милковски

Место и датум: Скопје.



Прилог бр. 10 Договор со ЈКП за подигање на ЦКО



0304-233/1
03.12.2013

ОПШТИНА ДИМИР ХИСАР
ГРАНИТ АД
11-45352
25.12.2013
БЕКОПАР

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ОПШТИНА ДИМИР ХИСАР

Врз основа на чл. 5 и 14 на Законот за комунални дејности (Сл. весник на Р.М., бр. 45/97, 23/00, 45/02, и 16/04), и чл. 39 од Законот за управување со отпад (Сл. весник на Р.М. бр. 66/04, и 107/07) се склучил следниот:

Д О Г О В О Р

За собирање, транспорт и депонирање на комунален отпад и технолошки отпад, на **Демир Хисар на ден 03.12. 2013 година**, помеѓу:

1. **ЈКП „КОМУНАЛЕН, Демир Хисар** претставувано на **Директорот Венко Налтовски** (давател на комунални услуги) и
2. **Г.Д. Гранит АД** Скопје ул.Велко Влаховиќ бр.8 Скопје, претставувано на **генералниот директор Страно Милковски** (како корисник на услугите).

Чл. 1

Предмет на овој Договор е вршење на комуналните услуги / дејности : собирање, транспорт и депонирање на комунален отпад и технолошки отпад , како и вршење на други комунални услуги/ дејности за кои е регистриран давателот на комуналните услуги, во кампусот Слоештица.

Чл. 2

Месечната цена на вршењето на комуналните услуги кои се предмет на овој Договор ја определува Управниот Одбор на давателот на услугата по претходно дадена согласност од надлежниот орган на Единицата на Локалната самоуправа - Совет на општина Демир Хисар, по Одлука Бр. 07-1003/1 од 23.09.2009 година, и тоа:

- **станбен простор по цена од 3,50 ден/ м2.**
- **двор , по цена од 0,90 ден/ м2**

Цената е без вклучен ДДВ.

Чл. 3

Давателот на услугите се обврзува, да му обезбеди на корисникот на услугите трајно и непрекинато транспорт и депонирање на комунален отпад и технолошки отпад што го создава корисникот на услугата , како и вршење на останати комунални услуги / дејности за кои е регистриран давателот на комунални услуги.

Чл. 4

Договорните страни изјавуваат дека овој Договор е резултат на нивна слободна волја и како таков спречно го потпишуваат.

[Handwritten signature]

Чл. 5

Се што не е регуларно со одредбите на овој Договор, ќе се прават преку општински одредби од ЗОО, Законот за комунални црности, и Законот за устројување на општина. Во случај на спор на одредбите на овој Договор страните ќе се обидат да го решат спогодбено, во спротивно надлежни е Општинскиот суд во Битола.

Чл. 6

Договорните страни се согласни количината на транспортот и димензиите на комуналниот цврст и технолошки отпад во мерна единица м² корисна површина на објект кој го користи корисникот на услугите.

Сметот ќе се подига во потреба врз основа на понук од страна на корисникот на комуналните услуги.

Чл. 7

Договорот е склучен во три еднообразни примероци, по еден за секој од договорните страни и еден за архивата на давателот на услугата.

Давател на комунални услуги
ЈКП „КОМУНАЛЕЦ, Д.Хисар
Директор

[Signature]
/ маш. инж. Наловски Пецо /

Корисник на комунални
УГ Гранит АД Скопје

[Signature]
/ Страно Милковски /



Прилог бр. 11 Извештај од извршено тестирање на нивото на бучава, имисија на прашина PM_{10}



ЕУРОМАК КОНТРОЛ

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНИ СТАНДАРДИ
ЕКОЛОГИЈА И ЕКОЛОШКИ МЕРЕЊА
ХЕМИСКО - ФИЗИЧКИ ИСПИТУВАЊА
БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ ПРИ РАБОТА
КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТ И КВАНТИТЕТ

Ф 7.8/2
Друштво за техничко испитување и анализа
и квалитет **ЕУРОМАК-КОНТРОЛ ДОО**
бр. 03-498
ОБ. 11 м. 11
СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ ОД ИСПИТУВАЊЕ бр. 292/21

ОД ИЗВРШЕНИ МЕРЕЊА И АНАЛИЗА НА НИВО НА БУЧАВА И
КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ПРАШИНА СО ГОЛЕМИНА НА ЧЕСТИЧКИ ОД
 $10 \mu m$ (PM_{10}) ШТО СЕ ЕМИТИРААТ ВО ЖИВОТНА СРЕДИНА

Локација: Каменолом Слоештица Демир Хисар



УПРАВИТЕЛ:

Сузана Темелкоска дипл. хем. инж.

издание: 01

важи од: 12.02.2019



ЕУРОМАК КОНТРОЛ

ЛАБОРАТОРИЈА

Нарачател: ГД ГРАНИТ АД Скопје

Адреса на клиент: Каменолом Слоештица Демир Хисар

Лице за контакт: Љупчо Малески

Телефон: 070 387 420

Датум на мерењето: 22.10.2021

Датум на обработка на резултатите од мерењата: 25.10.2021 год.

Датум на издавање на извештајот: 08.11.2020 год.

Одговорен за мострирање на примероци и мерење:

Самостоен аналитичар: Љупчо Темелкоски

контакт: 02 3 124 322; mail@euromakkontrol.com

Одобрил: Наташа Крстевски, Менаџер на лабораторија

контакт: 02 3 124 322; mail@euromakkontrol.com



Број на страни: 6

Примерок бр. 1

Број на прилози: 4

Број на примероци: 2



ЕУРОМАК КОНТРОЛ

ЛАБОРАТОРИЈА

1. ВОВЕДНО ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Врз основа на барањето на ГД „ГРАНИТ“ АД Скопје, на ден 22.10.2021 год, работниот тим на Лабораторијата на Еуромак Контрол, Друштво за техничко испитување, контрола на квалитет и квантитет и консалтинг Еуромак Контрол со адреса: ул. Стогово бр. 13А Скопје, изработи план на релевантните мерни места и изврши мерење и анализа на ниво на бучава, концентрација на прашина со големина на честички од 10 μm (PM₁₀) која се генерира во животната средина од Каменолом Слоештица Демир Хисар при ГД ГРАНИТ АД Скопје.

БУЧАВА

Мерењата на квантитативните вредности за утврдување на нивото на бучава се извршени со прецизен модуларен анализатор на звук тип Brüel & Kjær модел 2260 Investigator. Со ваква комбинација инструментот претставува наменска програмибилна звучна платформа за мерење широк спектар на параметри со чија помош се овозможува класификација на звуците и шумовите и одреди нивното влијание врз работната средина, како што се:

- **L_{aeq}**= Еквивалентно континуирано ниво на бучава во дефиниран временски интервал (sampling period), кој има иста енергија и соодветно исти последици по оштетувањето на слухот како звук со променлив интензитет
- **L_{max}** =Максимална вредност на звукот детектирана во време на мерењето
- **L_{sel}** = Ниво на звучен притисок изразен во dB (A), константно ниво на звук во траење од 1 сек. и претставува алтернативен енергетски параметар при дефинирање на енергијата на звукот од поедини настани, пр. поминување на возила, прелет на авиони и друго.
- **L_{cpk}** = Ниво на врвна вредност (пик) на звук во време на мерењето, чие време траење е помало од 1 секунда.
- Ниво на распределба на звукот, го дава % од времето на мерење од кој L_{aeq} останува во регистрираните вредности
- 1/1 Октавен спектар на звук

АМБИЕНТАЛНИ УСЛОВИ ПРИ МЕРЕЊЕТО

При мерење на ниво на бучава преовладуваат следните амбиентални услови:

Температура: 14 °C

Релативна влажност: 77 %

Притисок P = 1022 hPa

Брзина на струење на ветерот v = 6 km/h

Мерењата се извршени во период од 11:30 до 13 : 00 часот.



ЕУРОМАК КОНТРОЛ

ЛАБОРАТОРИЈА

Квантитативните вредности за рангирање на бучавата изразена во dB (A) се извршени согласно важечките нормативни акти, Правилник за граничните вредности на нивото на бучава во животната средина (Сл.Весник на РМ бр. 147/08), Закон за заштита од бучава во животна средина (Сл.Весник на РМ бр.79/07).

КОНЦЕНТРАЦИЈА НА СУСПЕНДИРАНИ ЧЕСТИЧКИ PM10

Референтен систем за честички PM10 е Стандардот **МКС ISO 12341:2014**.

Изработката на Извештајот и интерпретација на резултатите од извршените мерења е извршена во согласност со Уредба за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Сл.Весник на Р.М бр.50/05) и Уредба за изменување и дополнување на уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Сл.Весник на Р.М бр.4/2013).

Квантитативните мерења за количеството на суспендирани честички со големина од 10 микрометри, што се емитираат во животна средина се извршени со:

- Инструмент **Low Volume Sampler LVS 3.1** за мострирање на суспендирани честички (PM10).
- Аналитичка вага **Shimadzu** за определување на концентрација на суспендирани честички (PM10).

Мерењата се извршени во услови при постојан и потполн режим на работа.



ЕУРОМАК КОНТРОЛ

ЛАБОРАТОРИЈА

2. ПРИКАЗ НА МЕТОДОЛОШКИОТ ПРИОД ПРИ МЕРЕЊЕ И АНАЛИЗА НА НИВО НА БУЧАВА

Мерење и анализа на ниво на бучава што се емитира во животна средина, се извршени на четири мерни места, на гранична линија на инсталацијата Каменолом Слоештица Демир Хисар при ГД ГРАНИТ АД Скопје.

Мерења и анализа на ниво на бучава што се генерира од инсталацијата Каменолом Слоештица Демир Хисар при ГД ГРАНИТ АД Скопје, се извршени согласно Правилник за локациите на мерните станици и мерните места (Сл. Весник на РМ бр. 120/08), Член 2. Согласно наведениот Правилник за степенот на заштита од бучава од инсталацијата Каменолом Слоештица Демир Хисар при ГД ГРАНИТ АД Скопје, се наоѓа во Подрачје со IV степен на заштита од бучава, што претставува подрачје без станови наменето за индустриски, занаетчиски или производствени дејности, транспортни, складишни, сервисни и комунални дејности.

Толкување на податоците од извршените мерења и анализи ќе се врши според Правилник за гранични вредности на нивото на бучава во животна средина (Сл. Весник на РМ бр. 147/08), според кој по Член 3, за Подрачје од IV степен на заштита од бучава, максимално дозволено ниво на бучава во дневен режим (од 07:00 до 19:00 h) изнесува 70 dB.

Квантитативните вредности за еквивалентно континуирано ниво на бучава L_{Aeq} , L_{Cpk} и L_{max} за еднооктавен спектар за фреквентно подрачје од 31,5 до 8 000 Hz за мерното место се прикажани во Табела бр. 1.

Табела бр.1

Датум на мерење: 22.10.2021 година	Мерна опрема: Прецизен модуларен анализатор на звук тип Brüel & Kjær модел 2260 Investigator		
РЕЗУЛТАТИ ОД МЕРЕЊЕ			
Мерно место:	Лабораториска ознака	L_{Aeq} (dB(A))	МДН (dB(A))
Мер. место бр.1 - гранична линија Каменолом Слоешница N 41° 17' 086" E 021° 05' 463"	АБ - 292/21	60,1	70
Мер. место бр.2 - гранична линија Каменолом Слоешница N 41° 17' 020" E 021° 05' 413"	ББ - 292/21	62,6	70
Мер. место бр.3 - гранична линија Каменолом Слоешница N 41° 17' 853" E 021° 05' 293"	ВБ - 292/21	62,3	70
Мер. место бр.4 - гранична линија Каменолом Слоешница N 41° 16' 950" E 021° 05' 457"	ГБ - 292/21	61,5	70

Мерна несигурност $\pm 2,11$ dB



ЕУРОМАК КОНТРОЛ

ЛАБОРАТОРИЈА

3. ПРИКАЗ НА МЕТОДОЛОШКИОТ ПРИОД ПРИ МЕРЕЊЕ И АНАЛИЗА НА КОНЦЕНТРАЦИЈА НА ПРАШИНА СО ГОЛЕМИНА НА ЧЕСТИЧКИ ОД 10 µm (PM₁₀)

Мерењето и мострирањето на концентрација на суспендирани честички со големина од 10 микрометри во амбиентален воздух е извршено согласно Стандардот МКС ISO 12341:2014. Мострирањето е извршено на четири мерни места – на граници на инсталација.

Во Табела бр.2 се прикажани резултатите од мерењата на концентрациите на суспендирани честички со големина од 10 микрометри за наведените мерни места.

Табела бр.2

Датум и време на мерење: 22.10.2021 год.		Мерна опрема: Low Volume Sampler LVS 3.1	
РЕЗУЛТАТИ ОД МЕРЕЊАТА			
Мерно место:	Лабораториска ознака:	Измерени вредности (µg/m ³)	Гранични вредности (µg/m ³)
Мер. место бр.1 - гранична линија Каменолом Слоешница N 41° 17' 086" E 021° 05' 463"	АВ - 292/21	40,1	50
Мер. место бр.2 - гранична линија Каменолом Слоешница N 41° 17' 020" E 021° 05' 413"	БВ - 292/21	41,2	50
Мер. место бр.3 - гранична линија Каменолом Слоешница N 41° 17' 853" E 021° 05' 293"	ВВ - 292/21	43,7	50
Мер. место бр.4 - гранична линија Каменолом Слоешница N 41° 16' 950" E 021° 05' 457"	ГВ - 292/21	42,9	50

Мерна несигурност ± 5,79 %


Забелешка: Резултатите прикажани во овој извештај важат само за условите и режимот на работа за време на вршење на мерењата.

Умножувањето на овој извештај е дозволено само како целина. Делови од овој извештај не смеат да се умножуваат без одобрение од Еуромак Контрол.



ПРИЛОГ 1

Објект: ГД ГРАНИТ АД Скопје - Каменолом Слоештица
Дата на мерење : 22 10 2021 год.
Лабораториски број: АБ 292 /21
Спектограм бр. 1 Интензитет на бучава и фреквентен спектар
Мерно место : бр. 1 Мер. место бр.1 - гранична линија Каменолом Слоештица
 N 41° 17' 086" E 021° 05' 463"




Hz	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Laeq	Laf(max)	Lcpk(maxP)
dB	47.2	50.0	52.8	55.1	57.8	60.5	56.7	52.8	49.5	60.1	71.5	82.3

Оценка : Бучавата не го надминува **МДН**

МДН Максимално дозволено ниво на бучава е 70 dB (A)
Laeq Еквивалентно континуирано ниво на бучава
Laf (max) Континуирано ниво на бучава за време од 1 секунда чија енергија е еднаква со оригиналниот звук
Lcpk (maxP) Звучен пик при импулсна бучава

ПРИЛОГ 2

Објект: ГД ГРАНИТ АД Скопје - Каменолом Слоештица
 Дата на мерење : 22 10 2021 год.
 Лабораториски број: ББ 292 /21
 Спектограм бр. 2 Интензитет на бучава и фреквентен спектар
 Мерно место : бр. 2 Мер. место бр.2 - гранична линија Каменолом Слоештица
 бр. 2 N 41° 17' 020" E 021° 05' 413"




Hz	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Laeq	Laf(max)	Lcpk(maxP)
dB	49.7	52.2	54.1	57.6	60.2	62.5	59.1	54.3	51.2	62.6	73.5	84.2

Оценка : Бучавата не го надминува МДН

МДН Максимално дозволено ниво на бучава е 70 dB (A)
 Laeq Еквивалентно континуирано ниво на бучава
 Laf (max) Континуирано ниво на бучава за време од 1 секунда чија енергија е еднаква со оригиналниот звук
 Lcpk (maxP) Звучен пик при импулсна бучава

ПРИЛОГ 3

Објект: ГД ГРАНИТ АД Скопје - Каменолом Слоештица
 Дата на мерење : 22 10 2021 год.
 Лабораториски број: ВБ 292 /21
 Спектограм бр. 3 Интензитет на бучава и фреквентен спектар
 Мерно место : бр. 3 Мер. место бр.3 - гранична линија Каменолом Слоештица
 N 41° 17' 853" E 021° 05' 293"



Hz	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Laeq	Laf(max)	Lcpk(maxP)
dB	49.7	52.2	54.3	57.8	60.1	62.3	58.9	54.6	50.7	62.3	71.5	80.3


Оценка : Бучавата не го надминува МДН

МДН Максимално дозволено ниво на бучава е 70 dB (A)
Laeq Еквивалентно континуирано ниво на бучава
Laf (max) Континуирано ниво на бучава за време од 1 секунда чија енергија е еднаква со оригиналниот звук
Lcpk (maxP) Звучен пик при импулсна бучава

ПРИЛОГ 4

Објект: ГД ГРАНИТ АД Скопје - Каменолом Слоештица
Дата на мерење : 22 10 2021 год.
Лабораториски број: ГБ 292 /21
Спектограм бр. 4 Интензитет на бучава и фреквентен спектар

Мерно место : бр. 4 Мер. место бр.4 - гранична линија Каменолом Слоештица
 бр. 4 N 41° 16' 950" E 021° 05' 457"



Hz	31.5	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Laeq	Laf(max)	Lcpk(maxP)
dB	47.5	50.2	53.4	56.7	59.3	61.4	58.4	55.1	52.6	61.5	72.3	80.5

Оценка : Бучавата не го надминува МДН

МДН Максимално дозволено ниво на бучава е 70 dB (A)

Laeq Еквивалентно континуирано ниво на бучава

Laf (max) Континуирано ниво на бучава за време од 1 секунда чија енергија е еднаква со оригиналниот звук

Lcpk (maxP) Звучен пик при импулсна бучава

Прилог бр. 12 Сертификат Исо 9001:2015



Систем за управување со квалитет согласно
ISO 9001 : 2015

Согласно процедурите на TÜV NORD CERT, со ова се потврдува дека

Градежно Друштво ГРАНИТ А.Д. Скопје
Ул. Димитрие Чуповски бр. 8
1000 Скопје
Република Северна Македонија

применува систем за управување во согласност со горе наведениот стандард за следниот опсег

**Изведба на градежни објекти од нискоградба, високоградба и хидроградба,
производство на градежни материјали и полуфабрикати за сопствени потреби
и за пазар, контрола на квалитет на производите**

Регистарски број на сертификатот № 44 100 16 43 0011
Ревизорски извештај № 35920 1154

Важи од 2020-08-15
Важи до 2023-08-14
Прва сертификација 2014


Сертификационото тело на
TÜV NORD CERT GmbH

Пловдив, 2020-08-12

Овој сертификат е издаден во согласност со ревизионите и сертификационите процедури TÜV NORD CERT и
е валиден на редовни надзорни проверки.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemannstraße 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com



Прилог бр. 13 Сертификат Исо 14001:2015



СЕРТИФИКАТ

Систем за управување со квалитет согласно
ISO 14001 : 2015

Согласно процедурите на TUV NORD CERT, со ова се потврдува дека

Градежно Друштво ГРАНИТ А.Д. Скопје
Ул. Димитрие Чуповски бр. 8
1000 Скопје
Република Северна Македонија

применува систем за управување во согласност со горе наведениот стандард за следниот опсег

**Изведба на градежни објекти од нискоградба, високоградба и хидроградба,
производство на градежни материјали и полуфабрикати за сопствени потреби
и за пазар, контрола на квалитет на производите**

Регистарски број на сертификатот № 44 104 16 43 0011
Ревизиорски извештај № 35020 1155

Важен од 2020-08-15
Важен до 2023-08-14
Прва сертификација 2014


Сертификационото тело во
TUV NORD CERT GmbH

Пловдив, 2020-08-12

Овој сертификат е спроведен во согласност со ревизиорските и сертификационите процедури TUV NORD CERT и
е предмет на редовни надзорни проверки.

TUV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuv-nord-cert.com



Deutsche
Akademie
für
Normung
D-204 11007-01-02

Прилог бр. 14 Сертификат Исо 45001:2015



Систем за управување согласно
ISO 45001 : 2018

Согласно процедурите на TÜV NORD CERT, со ова се потврдува дека

Градежно Друштво ГРАНИТ А.Д. Скопје
Ул. Димитрие Чуповски бр. 8
1000 Скопје
Република Северна Македонија

применува систем за управување во согласност со горни наведениот стандард за следниот обим:

**Изведба на градежни објекти од нискоградба, високоградба и хидроградба,
производство на градежни материјали и полуфабрикати за сопствени потреби
и за пазар, контрола на квалитет на производите**

Регистарски број на сертификатот № 44 126 20 32 0153
Ревизорски извештај № 35920 1156

Важи од 2020-05-15
Важи до 2023-06-14
Прва сертификација 2016 (RS OHS&S 18001)


Сертификационото тело во
TÜV NORD CERT GmbH


Плоадна, 2020-06-12

Сој сертификат е спроведен во согласност со ревизорските и сертификационите процедури на TÜV NORD CERT и е предмет на редовни надзорни проверки

TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstraße 20 45141 Essen www.tuv-nord-cert.com




Прилог бр. 15 Геолошка градба на пошироката околина на Слоештица



Прилог бр. 16 Микролокација на инсталацијата




Прилог бр. 17 Макролокација на објектот



Прилог бр. 18 Приказ на рудното поле и поставеноста на сепарацијата во Гранит Слоештица



Прилог бр. 19 Шематски приказ на постројка за сепарирање



Прилог бр. 20 Дозвола за користење на бунар

Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање

Министерство за животна средина и просторно планирање,
посталувајќи по барањето бр. 11418/1 од 22.12.2011 година од ГД
„ГРАНИТ“ АД-Скопје, врз основа на член 28 од Законот за води
(Сл.весник на Р Македонија бр. 87/08, 06/09, 161/09, 83/10 и 51/11)
и членот 205 од Законот за општата управна постапка (Сл.весник
на Р Македонија бр.35/2005), донесе решение за издавање на

Бр. 11. 11418/2-2011
Република Македонија
Министерство за
животна средина
и просторно планирање
Бул. Тод Делчев 68
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: (02) 3251 400
Факс: (02) 3220 105
Е-пошта: info@mkprr.gov.mk
Сайт: www.mkprr.gov.mk

ДОЗВОЛА

На Инвеститорот ГД „ГРАНИТ“ АД-Скопје, за користење
вода од бунар за експлоатација на минерална сировина-варовник
на локалитетот „Слоештица“, општина Демир Хисар, Вардарско
сливно подрачје, со следните услови:

1. Зафатните објекти се со следните координати:
-Цеваст бунар на локалитетот „Слоештица“ со координати
X=4 571 140; Y=7 508 108; Z=584
2. Зафаќањето на вода од цевастиот бунар со длабочина од
30м соодветно на зафатниот објект не смее да ги надмине
следните количини:
- од бунар со Q_{max}= 0,3 л/с
3. Носителот на дозволата е должен да постави еден
пиезометар на ободот на радиусот на депресијата во фаза
на експлоатација и за истото да води уредна евиденција
најмалку еднаш месечно.
4. На зафатниот објект експлоатациониот бунар да се
предвиди и вгради уред за мерење на зафатената вода и
за истиот да се води уредна евиденција на дневна основа.
5. Носителот на дозволата е должен да пресметува и плаќа за
користење на водата 2% од цената на м³ искористена вода
за наводнување.

Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање



6. Носителот на дозволата е должен за секоја промена на режимот на работа да го извести Министерството за животна средина и просторно планирање со кој ќе бара промена на условите во дозволата и упис на измените во Водната книга.
7. Носителот на дозволата е должен да врши континуирано одржување на зафатните објекти, што е во согласност со доставената документација.
8. При експлоатација и транспорт на минералната сировина - варовник не смее да се предизвика било какво оштетување и нарушување на функционалноста на водостопанските објекти кои се наоѓаат на самиот локалитет или негова близина (заштитни објекти, објекти за одводнување, објекти за наводнување, објекти за водоснабдување и други). Доколку дојде до оштетување и нарушување на функционалноста на водостопански објекти, во тој случај инвеститорот е должен да ја надомести штетата на своја сметка.
9. При експлоатација на минерална сировина - варовник не смее да се предизвикаат негативни алијанија врз површинските и подземните води на наоѓалиштето или во неговата околина ниту пак со пристапните патишта кои се наменети за функција на ова наоѓалиште. Доколку дојде до евентуално нарушување на режимот на водите инвеститорот е должен најттно да превземе мерки за отстранување на таквата состојба.
10. Доколу при експлоатација на минерална сировина - варовник се појави подземна вода која дотекува во експлоатационото поле инвеститорот е должен да ја прекине експлоатацијата на материјалот, да ги превземе сите потребни мерки за заштита од загадување на водата.
11. На местата на пропустите под пристапниот пат да се изврши уредување на дел од водотекот за да се спречи ерозија на теренот и однесување на материјалот во Црна река и реката Големача.
12. Било каков друг материјал или делови од опрема и механизација не смее да се остават на места од каде би можеле да бидат однесени во водотеци или во Црна река и реката Големача.

Република Македонија
Министерство за
животна средина
и просторно планирање

Бил. Туле Демис 66
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел. (02) 3257 400
Факс. (02) 3222 185
Е-пошта: info@omsp.gov.mk
Сайт: www.omsp.gov.mk

Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање



13. Не смее да се испуштаат масла и горива, кои се употребуваат во процесот на експлоатација, на пристапниот пат ниту на просторот на експлоатацијата на варовникот од каде би можеле да дослеат во подземјето, водотеци или во Црна река и реката Големача.
14. Снабдувањето на објектите со вода за пиење и санитарни потреби да се врши како што е предвидено со Главниот рударски проект за експлоатација на варовник од локалитетот „Слоештица“ општина Демир Хисар.
15. Доколку се утврди дека во текот на вршењето на експлоатацијата, носителот не се придржува кон условите содржани во Дозволата, Министерството за животна средина и просторно планирање ќе донесе решение за запирање на работите и ќе се определи рок за прилагодување кон условите содржани во дозволата.

Република Македонија
Министерство за
животна средина
и просторно планирање

Бул. Таша Демие 05
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: (00) 3271 400
Факс: (00) 3229 199
Е-пошта: mteko@mkp.gov.mk
Сайт: www.mkp.gov.mk

Дозволата се издава со рок на важност од **10 (десет) години**.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Градежното друштво „ГРАНИТ“ АД - Скопје поднесе барање за издавање на Дозвола за користење вода од бунар за експлоатација на минерална сировина-варовник на локалитетот „Слоештица“, општина Демир Хисар. Со барањето е доставена следната документација:

- Главен рударски проект за експлоатација на варовник од локалитетот „Слоештица“ општина Демир Хисар со дополна на Анекс анализа на влијанието и заштитата на површинскиот коп од површинските и подземните води, изработен од „РИ РУДИНГ“ ДОО-Скопје тех.бр. 13/2011 од ноември 2011 година,
- Извештај за извршена ревизија на Главен рударски проект за експлоатација на варовник од локалитетот „Слоештица“ општина Демир Хисар, изработен од Друштво за инженеринг „РИ-И“ Рударски институт и др. ДОО-Скопје, бр.0702-62 од 01.12.2011 година;

Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање



- Договор за концесија за експлоатација на минерална сировина-варовник на локалитетот „Слоештица“ општина Демир Хисар, со бр. 24-9687/4 од 21.11.2007 година.

- Решение за одобрување на Елаборат за заштита на животната средина издаден од Министерство за животна средина и просторно планирање со бр 11-8845/4 од 19.12.2011 година.

- Договор за деловна соработка помеѓу ГД „ГРАНИТ“ АД-Скопје и ЈКП „Комуналец“ од Демир Хисар бр. 0307-228/1 од 29.09.2011г.

Република Македонија
Министерство за
животна средина
и просторно планирање

Бул. Тито Делчев 88
1000 Скопје,
Република Македонија
Тел: 02) 3251 400
Факс: 02) 3201 165
Е-пошта: info@opustprojekt.mk
СФТ: www.opustprojekt.mk

Од доставената документација се констатира следното:

Градежното друштво „ГРАНИТ“ АД - Скопје, има склучено договор за концесија за експлоатација на минерална сировина-варовник на локалитетот „Слоештица“, општина Демир Хисар. Инвеститорот планира снабдувањето со вода за пиење, санитарна вода и техничка вода за дробилничната постројка за соборување на прашината да го врши од бунар со длабочина од 30м, кој се наоѓа на локалитетот „Слоештица“, општина Демир Хисар. Во технолошкиот процес на експлоатација нема да се користи технолошка вода освен во фазата на дробење и класирање за соборување на прашината на критичните места во многу мали количини заради спречување од аерозагадување. Во бунарот е вградена перфорирана цевка со пречник 133мм и со помош на електрична центрифугална вишестепенa пумпа преку систем на цевки водата ќе се дистрибуира до управната зграда односно санитарниот чвор и дробилничната постројка. Со оглед на тоа дека копот работи 245 денови годишно и има 11 вработени, потрошувачката на вода на годишно ниво за санитарни потреби изнесува 53 900 л, за потребите за вода за пиење изнесува 5 390л и за потребите за дробилничната постројка изнесува 529 200л или вкупно годишно изнесува 588,5м³. Технолошкиот процес на откопување на варовникот од лежиштето „Слоештица“ се врши со примена на дупчачко – минерски работи, товарење на изминираниот материјал со хидраулични багери и транспорт со камиони кипери до приемниот бункер на дробилничната постројка. Дробилничната постројка е во непосредна близина на површинскиот коп и ќе се врши дробење и класирање на материјалот во потребната гранулација, односно стандардните градежни фракции за производство на бетон, асфалт, тампон и др. За зафаќање на отпадните и фекалните води од инфраструктурните објекти (санитарији), предвидено е изградба на септичка јама, димензионирана согласно важечките прописи и стандарди. Септичка јама е двокоморна целосно акопана во земја, армирана бетонска и водонепропусна. Истражните и пливачките материји ќе се одвезуваат по потреба од комуналното

Република Македонија
Министерство за животна средина
и просторно планирање



инвестирање од Демир Хисар, за кое ГД „ГРАНИТ“ АД-Скопје има
зключено договор.

Врз основа на изнесеното Министерството за животна средина и
просторно планирање одлучи како во диспозитивот на ова
решение.

Правна поука: Против ова решение Инвеститорот може да
поднесе жалба во рок од **15 дена** од денот на приемот на
решението до Државната комисија за одлучување во управна
постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Република Македонија
Министерство за
животна средина
и просторно планирање

Бул. Тито Делча 66
1000 Скопје
Република Македонија
Тел: (02) 3291 491
Факс: (02) 3299 105
Е-пошта: info@pmp.gov.mk
Сайт: www.pmp.gov.mk



Прилог бр. 21 Упатство за управување со отпадни масла

Врз основа на член 2 точка 1 од Одлуката за распредела на задолженоста на задолжителите на Управниот одбор на ГД Гранит АД Скопје број 32-11192 од 20.10.2010, а согласно член 26 и член 27 од Закон за управување со отпадот со цел за правилно постапување со отпадни масла во согласност со законската регулатива Генералниот Директор го донесе следното:

Упатство за управување со отпадни масла

Врз основа на склучениот Договор за превземане на отпадни масла помеѓу ФПМ Минол Доел Штип (Колектор) и ГД Гранит АД Скопје (Генератор), предвидена е следната поставка за спроведување и постапување со отпадните масла:

1. Отпадните масла кои се предмет на потпишаниот Договор при превземането од Колекторот не смеат да бидат измешани со други масла, во смисол на масла за обработка на метали-емулзии, машински масла- масла за режење, биолошки лесно разградливи масла, растворуваачи, течност за сопирачки, течност што содржи хлор, ПХБ масло, бензин, мазут, вода и омастувачи.
2. Моторните масла задолжително е потребно да се складираат во метални бурниња, специјализирани танкови – цистерни, согласно видови на масла дадени во прилог на ова упатство. Металните бурниња кои се предаваат од Колекторот, и по предавањето на полните метални бурниња нешто ќе бидат заменети со соодветен број празни бурниња. Маслото во бурнињата не смеат да има примеси од песок, лисја, гушвал – крпн и металните бурниња во кој се складира отпадното масло мора да бидат затворени. Металните бурниња треба да бидат поставени на точно означени места и обезбедени услови за складирање на отпадни масла (доколку постои можност да се постават металните буре подлогата да биде избетонирана).
3. Металните бурниња мора да бидат обележани со специјална ознака како би се знаело кој тип на масло би се собирало.
4. Согласно потпишаниот Договор, Организационите единици кои создаваат отпадни масла потребно е да го известат Колекторот дека отпадното масло е спремно за предавање, како во континуитет би се обезбедиле празни метални бурниња во кој би се складираше маслото. Во прилог на ова Упатство Ви доставуваме список на масла кои се користат во ГД Гранит АД Скопје. Отпадните масла се складираат во 4 посебни метални бурниња согласно доле наведениот упатство:

Отпадни масла кои може да се складираат заедно во едно буре (метално буре – цистерна 1 специјално обележана) се:

1. Уље Аустроматик (MODRICA JD FLUID)
2. Хидрол (REPSOL RP SUPER TURBO 68; REPSOL RP LIBRA HIDRAULICO HLP 32; REPSOL RP LIBRA HIDRAULICO HLP 46;)
3. Уље кинодно (FAM HYD 90 GL4; REPSOL RP TRANSMISION 90; REPSOL RP CARTAGO W90)
4. Уље компресорско (MODRICA KOMPRIMOL 68)
5. Уље матик (REPSOL RP ATF AA)
6. Уље полар-фалол (MODRICA ULJEZA KLIZNE STAZE KS-100)
7. Уље редуктор (REPSOL RP SUPER TAURO 150; SHELL OMALA OIL 220; SHELL OMALA S2G 150; OMV GEAR SHG 220)
8. Уље терманол (DIVINOL WTO)
9. Уље за диференцијали, кумплунг и менџ на гума за возилата Mercedes (JB GERMAN OIL SUPER ZH-M SUNT; DIVINOL ZEMFRAL HYDRAUL.KFLUIDS MOBILUBE HD-A 85 W-90;)

Масла кои може да се складираат заедно во едно буре (метално буре – цистерна 2 специјално обележана) се:

1. ЛФ адитив за уље (FUCHS LS-KONCENTRAT)
2. Уље моторно (OMV SAE 15W - 40; REPSOL RP DIESEL MULTIG 15W 40; REPSOL RP DIESEL TURBO UHPD URBAN 10W40; REPSOL RP DIESEL TURBO UHPD 10W40 MID SPAS)

Течности за кочници (глицерин) се собира во посебно обележана буре (метално буре – цистерна 3 специјално обележана).

1. Уље за кочници – глицерин (PLUS TOTAL LHM ; REPSOL LIQUIDO DEFRENOS DOT4)

Уље Чистол – Фамин (FAM IS 07204) се складира во посебно метално буре (метално буре – цистерна 4 специјално обележана).

3. Довеску којас до мешање на маслата во сепаратно обезбена бурења согласно Договорните услови за бирање премешање од Колекторот, но Друштвото не ќе може да изврши работата на произвоното масло. Во вакви случаи Организационата единица која не постојатно согласно даденото упатство ќе ја надомести сумата за непрофитното масло на нејзини трошоци.
6. Се забранува користење на отпадните масла за гориво - греење во Стопанските згради, објектите и организационата единица Механизација.
7. Непочитување на даденото Упатство ќе повлече соодветни казни согласно актите на Друштвото.

Дневната евиденција на отпадните масла потребно е да се водат во формуларот ЖС 4.4.6/1/4.

За детално запознавање со обрските на ГД Гранит АД Скопје кон гранителуваат од склучениот Договор за претсмање на маслата, како и за потребите за правилно подолнување на задолжителните законски формулари во прилог кон Упатството се доставуваат следните документи:

- Договор склучен помеѓу ГД Гранит АД Скопје и ФПМ Момол ДООЕЛ
- Видови на уље кои се користат во ГД Гранит АД Скопје
- Формулар ЖС Ф 4.4.6/1/5/1 и ЖС Ф 4.4.6/1/5/2 со упатство за помолнување и водење на дневни за евиденција на отпад ЖС У 4.4.6/1/3
- Формулар со листа на ознаки на отпад ЖС Ф 4.4.6/1/2

8. Ова Упатство влегува во сила и ќе се применува од денот на донесувањето.

9. Неспроведувањето на ова Упатство се смета за потешка повреда на работните обрски.

10. Директорите на Организациона единица, се должни да ги известат своите вработени за начинот и постапката за успешно спроведување на ова Упатство.

Генерален Директор
Бран Милковски



Прилог бр. 22 Договор за инајмување на мобилен тоалет

Веднаш на вработен и исплате
 МС - ОБИЕР СЛУЖБЕНИ СРЕДА, ДИП
 Д2
 бр. 0004-3/15
 30.01.2019
 СЛОЕШТИЦА

Наш број: 24-1332
 Датум: 11.02.2019

ДОГОВОР

Склучен во Скопје, на ден _____ година помеѓу:

1. Градежно друштво „Гранит“ АД Скопје, со деловно седиште на ул.Димитрие Чуповски бр. 8 - Скопје, со ЕМБС: 0054261, ЕДБ: 4030996123112 и ж-с: 30000000416263 што се води во Комерцијална Банка АД Скопје, претставувано од Генерален директор Зоран Милковски, преку овластено лице Филип Гошев, Директор на Сектор за градежни материјали ситев основен средства и уредовителство (во понатамошниот текст: **КУПУВАЧ**); и
2. ДГУ „Мобилен Санитарен Сервис“ ДООЕЛ Скопје, со деловно седиште на ул. Желези бр 196, Скопје со ЕМБС: 5627940, ЕДБ: 4030002440360 и ж-с: 200 0000994842 59 што се води во Стопанска Банка АД Скопје, претставувано преку Управител, Соња Јанска (во понатамошниот текст: **ПРОДАВАЧ**);

Двете страни во понатамошниот текст како „**ДОГОВОРНИ СТРАНИ**“ или поделено секоја како „**ДОГОВОРНА СТРАНА**“ го склучува следниот Договор:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој Договор е уредување на правата и обврските на договорните страни во врска со набавка поставување и сервисирање на аренирани тоалет кабини (во понатамошниот текст: материјал) за потребите на Купувачот, на начин што Продавачот се обврзува да ги изврши своите обврски во согласност со овој Договор, а Купувачот се обврзува за тоа да му исплати договорни цена.

II. ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ

A. Права и обврски на Продавачот

Член 2

Продавачот се обврзува работите преизвршени согласно член 1 да ги изврши на начин и во рокот определени со овој Договор, стручно и квалитетно, согласно стандардите и прописите за каков тип на работи.

Член 3

Продавачот се обврзува да му го стави на располагање материјалот што е предмет на набавка, на Купувачот, на Локација на Купувачот, утврдени во писмената нарачка согласно член 9 од овој Договор.

По приемот на писмената нарачка, согласно член 9 од овој Договор, од страна на Продавачот, Продавачот се обврзува до Купувачот да достави Покрива во врска со сите податоци од писмената нарачка, со дополнителни гарантни период и поточно на материјалот/паремата.

Член 4

- Продавачот се обврзува да ги изврши следниве обврски:
- Да ги обезбеди потребните количини од материјалот, согласно писмената нарачка на Купувачот;
 - Да обезбеди транспорт на материјалот од местото каде се набавува до локацијата на Купувачот, на свој трошок;
 - Да изврши испорака на материјалот во рокот и времето во писмената нарачка од Купувачот;
 - За испорачаниот материјал да достави приклучени сите други сертификати за квалитетот и/или други документација во зависност од карактеристиките на предметот на набавка; и
 - Да ги исполни сите останати обврски во врска со предметот на овој Договор;

Член 5

За набавката и испорача на материјалот, согласно член 4 соа 1 алинея 1 и 2 од овој Договор, договорните страни изготвуваат испратница, која ја изготвуваат овластено лице на Продавачот и Купувачот.

- Испратницата, од став 1 од овој член, најмалку треба да ги содржи следниве податоци:
- Датум и време на испирање;
 - Тип на доставен материјал;
 - Количина на доставен материјал;
 - Разнесарен табелен на којшто се кои е извршен транспорт на материјалот;
 - Идентификационен податоци (име и презиме) од лицето на којшто се обе се врши транспорт; и
 - Потпис (цело име и презиме) од овластено лице на Продавачот и Купувачот;

Продавачот своен целосно одговорност за бива сите отпадување, кои исплате во врска со квалитетот/количината/квалитетот на материјалот што е набавка/се набавува споредно на овој што е наведено во писмената нарачка добива од страна на Купувачот.

Член 6

Доколку материјалот што е предмет на овој Договор, ситно, но е испорачан и/или е испорачан споредно на потребите на Купувачот и стандардите за каков тип на работи, Продавачот ги сноси сите финансиски последици во однос на Купувачот поради неиспорача, несоодветната испорака, односно доаѓањето со испорака, освен доколку исплате со последици од испирање на квалитет од нивно ситно.

Handwritten signature

Продавачот се обврзува во случај на оштетување и/или грешка при испораката на материјалот од член 1 од овој Договор, да изврши замена на оштетеното, односно грешно испорачаното.

Трошоците за транспорт до местото каде што треба да се замени, како и трошоците во врска со испораката на заменет материјал до локацијата на Купувачот, се на товар на Продавачот.

Доколку Купувачот претрпи штета/трошоци во врска со настанување на некоја околност од став 1,2 или 3 од овој член, Продавачот е должен истите да му ги надомести на Купувачот, во целост, од сопствени средства.

II.6. Права и обврски на Купувачот

Член 7

Купувачот се обврзува за работите извршени од страна на Продавачот, а во согласност со овој Договор да му исплати договорна цена, во висина и на начин прецизно утврдено во член 11 и 12 од овој Договор.

Член 8

Купувачот се обврзува по потпишувањето на овој Договор да го известува Продавачот за одговорното лице на Купувачот, кое врши надзор над извршувањето на работите што се предмет на овој Договор.

Член 9

За набавка на материјалот од член 1 од овој Договор, Купувачот до Продавачот доставува писмена нарачка – спецификација.

Писмената нарачка од став 1 од овој член, треба да содржи:

- Вид на материјал што се набавува;
- Количина на материјал што се набавува;
- Каталогски број;
- Технички карактеристики и квалитет на материјалот што се набавува;
- Рок на испораката на материјалот;
- Локација до каде треба да се достави материјалот;

Член 10

Купувачот има право во секое време да изврши проверка на квалитетот на материјалот кој го набавува од Продавачот.

Во случај материјалот да отстапува од стандартите за таков вид на материјал и/или да има било какви недостатоци (материјални и др.), Купувачот има право да ја откаже писмената нарачка и/или да бара раскинување на Договорот, а Продавачот се обврзува да ги сноси сите штети/трошоци кои му биде причинети на Купувачот.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

Член 11

Вкупната договорна цена за работите извршени во согласност со овој Договор се утврдува врз основа за единечните цени и стварно испорачаните количини, утврдени врз основа на испротивните и писмените нарачки од Купувачот, изготвени согласно член 5 и 9 од овој Договор.

Единечните цени за набавка на материјалот од член 1 од овој Договор, Продавачот ги доставува до Купувачот, во зависност од ценовното движење на материјалот и во нив се вклучени сите трошоци и/или недостатоци кои Продавачот може да ги има во врска со извршување на обврските што се предмет на овој Договор.

Член 12

Договорните страни се изрично согласни плаќањето за обврските што произлегуваат од овој Договор да се врши во рок од 30 (триесет) дена, сметајќи од денот прием на фактура од страна на Купувачот, кон која е приложена писмената нарачка од Купувачот и законите единечни цени.

Член 13

Купувачот може да ја оспорува доставената фактура во случај да е изготвена спротивно на единечните цени, писмените нарачки и/или испротивните.

IV. ДОГОВОРНА КАЗНА

Член 14

Продавачот се обврзува да плати договорна казна во износ од 0.5% (процент) од вкупната вредност на секоја поединечна писмена нарачка, за секој ден задоцнување, доколку материјалот не е доставен во предвидениот рок, со тоа што износот на договорната казна не може да надмине 10% (десет проценти) од вкупната вредност на нарачката.

Доколку Продавачот дојави со испораката повеќе од 20 (двасет) дена од предвидениот рок за достава, Купувачот има право да ја откаже нарачката и да бара исплата на евентуално претрпена штета/трошок.

V. ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ

Член 15

За секоја поединечно извршена испораката на материјалот од член 1 од овој Договор, Продавачот до Купувачот доставува сертификати, гарантни листови на Производителот, атести и/или извештаи од извршени испитувања за квалитет и карактеристики на материјалот што се набавува.

Во случај на потреба и барање од Купувачот, Продавачот се обврзува на свој трошок да изврши контролно испитување на материјалот, согласно ISO 15630-3 и MKS.C.K6.033-037/82. Доколку резултатите од овие испитувања покажат било какво отстапување од договорниот квалитетот и/или карактеристики, Продавачот е должен, на свој трошок, во најкус рок по приемот на писмена рекламација или допис од страна на Купувачот, да ја врати целата количина

на доставен материјал од кој е земен примерокот за испитување за кои е добиен незадоволителен резултат и да го замени со материјал кој одговара на договорениот квалитетот и/или карактеристики.

Продавачот ги своен сите трошоци/штети кои ги претрпел Купувачот во преска со става 2 од овој член.

Во преска со констатирање на видливи и/или скриени недостатоци на материјалот што се забавува, Купувачот и Продавачот констатираат согласно Законот за облигационите односи.

VI. РОКОВИ

Член 16

Овој Договор се склучува за аренетрање од 1 (една) година, сметајќи од денот на потпишување на овој Договор, со можност за негово продолжување.

VII. РАСКИНУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Член 17

Договорните страни може да го раскинат овој Договор, спогодбено или пак еднострано, од било која од договорните страни, во случај другата договорна страна да не ги почитува обврските кои за неа произлегуваат согласно овој Договор.

Купувачот особено има право да го раскине овој Договор, во случај да настани некоја од следниве околности:

- Ако во договорениот рок, Продавачот неоправдано не започне со испорака на материјалот;
- Доколку Продавачот еднострано ја откаже испораката на материјалот што е предмет на овој Договор.

Во случај на раскинување на Договорот, согласно става 2 од овој член и член 10 од овој Договор, Купувачот има право на наплата на договорна казна за раскинување на Договорот, во висина од 20% (дваесет) проценти од вредноста на поднечината писмена нарачка.

Во случај на еднострано раскинување на овој Договор, договорната страна што го раскинува Договорот е должна на другата договорна страна да и достави писмено известување, со дополнително оставен примерен рок. Доколку и во дополнително оставениот примерен рок не ја изврши својата обврска, договорната страна има право да го раскине овој Договор. Договорот се смета за раскинат во рок од 15 (петнаесет) дена, сметајќи од денот на првпат на писменото известување за раскинување на Договорот.

Доколку Купувачот претрпи евентуална штета/трошоци од страна на Продавачот, поради непочитувањето и/или неовластувањето на обврските од овој Договор, Купувачот има право на надомест на штетите.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 18

Договорните страни се обврзуваат да ги чуваат како деловна тајна и да не ги прават достапни на трети лица, податоците и информациите кои потекнуваат од Продавачот/Купувачот и/или се однесуваат на некој од нив, а со кои договорните страни се запознале во текот на извршување на овој Договор.

Член 19

За сè што не е регулирано со овој Договор се применува позитивното право на Р.Македонија.

Член 20

Договорните страни можат да ги дополнат и/или изменат одредбите од овој Договор исклучиво спогодбено.

Дополнувањата и измените на овој Договор се важатки ако се направени во писмена форма на А4-лист со договор кои овој Договор и ако се потпишани од двете договорни страни.

Член 21

Ниту една договорна страна нема право сепак обврски кои произлегуваат од овој Договор да ги премине на трети страни, без писмена согласност од другата договорна страна.

Член 22

Сите спорови кои се однесуваат на овој Договор се решаваат по пат на заедничка согласност. Доколку не се постигне согласност по мирен пат, надлежен е Основниот суд Скопје 2 Скопје.

Член 23

Со потпишување на овој Договор, договорните страни изјавуваат дека се согласни со него и дека се запознаени со неговата содржина.

Овој Договор станува во сила со денот на неговото потпишување.

Член 24

Овој Договор е составен во 2 (два) идентични примероци, на македонски јазик, од кои по 1 (еден) за секоја од договорните страни.

КУПУВАЧ,
ГД „ГРАНИТ“ АД СКОПЈЕ
Овластено лице
/Филип Гошев/
Сектор за продажба материјали,
ситни деловни средства и угостителство



Handwritten signature in blue ink.

ПРОДАВАЧ,
„Мобилен Санитарен Сервис“ ДООЕЛ Скопје
Управител
/Саша Јанаска/



Друштво за трговија и услуги
МСС-МОБИЛЕН СИНТАРСКИ СЕРВИС ДООЕЛ
бр. 0501/3/25/2
15.05.2021

АНЕКС ДОГОВОР бр. 1

ГРАДОВНО ДРУШТВО
ГРАНИТ АД
бр. 12-6004
04.07.2021

Кон Основниот договор бр. 12-4857 од 14.05.2020 година заклучен кај Купувачот .

1. ГД Гранит АД Скопје, ул. Димитре Чуповски бр. 8 ЕМБС 4054261
застапувано од Генерален директор Ђорѓи Милаковски
(во понатамошниот текст: Купувач)
2. Друштво за трговија и услуги МСС-Мобилен Синтарен Сервис ДООЕЛ Скопје , ул.
Жданец бр. 19-Б Скопје со ЕМБС 5627940, ЕДБ МК 4030002440340
и ж-с:2000000994842529 што што се води во Стопанска Банка АД Скопје,
претставувано преку Управител Стоја Јањевска
(во понатамошниот текст Продавач)

Предмет на Анекс договор бр. 1:

Член 1

Предмет на овој Анекс договор бр. 1 е продолжување на вазноста на Основниот договор за уредување на привата и објектите на договорните страни во врска со изважување и паравање на подовски тоалети.

Член 2

Важноста на Основниот договор се продолжува во времетраење од 1 година, за период сметао од 14.05.2021 година па се до 14.05.2022 година.

Член 3

Сите останати одредби од Основниот договор се непроменети и остануваат во сила.

Член 4

Овој Анекс договор бр. 1 е составен во 2 (два) еднакви примероци од кои по 1 (еден) за секоја договорна страна.

Купувач
ГРАНИТ АД
СКОПЈЕ



Продавач
МСС-МОБИЛЕН
СИНТАРСКИ СЕРВИС
ДООЕЛ
СКОПЈЕ

